



Република Северна Македонија  
**Министерство за финансии**

**Акциски план  
за спроведување на Програмата за реформа на  
управувањето со јавни финансии за 2020 година**

јуни 2020

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b>	
Приоритет 1: подобрена фискална рамка	
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b>
Основање Фискален совет	Основен Фискален совет
Разлика помеѓу вкупните остварени и првично планираните приходи	Помалку од 9%
% на показатели и подобрен квалитет на креираните статистички податоци	90%

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 1: подобрена фискална рамка							
<b>МЕРКА</b> П1М1: подготовка, усвојување и спроведување фискални правила							
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 1 (П1М1А1): подготовка на фискални правила и усвојување законски прописи за фискални правила							
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Усвоени прописи за фискални правила							
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> Подготвување нацрт-фискални правила Усвојување на законските прописи за фискални правила			<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> Усвоени законски прописи за фискални правила Основен Фискален совет				
<b>АКТИВНОСТ</b>			<b>ВРЕМЕНСКА РАМКА</b>		<b>ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА</b>	<b>ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ</b>	
			<b>ЗАПОЧНУВА</b> кк/гг	<b>ЗАВРШУВА</b> кк/гг	<b>ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ</b>	<b>ИЗНОС НА СРЕДСТВА</b>	
			<b>К1 2018</b>	<b>К4 2020</b>		<b>ИЗВОР</b>	
<b>Подготовка на фискални правила и усвојување законски прописи за фискални правила</b>							
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>							
Усвојување на законска рамка за пропишување на фискални правила. (Во новиот Закон за Буџет предвидени се одредби со кои се дефинираат и уредуваат фискалните правила			2019	2020	МФ	Собрание	/
Усвојување на законска рамка за институционализирање на Фискалниот совет. (Во новиот Закон за Буџет предвидени се одредби за воспоставување на Фискален совет.)			2019	2020	МФ	Собрание	0* *трошоци за работење на Фискалниот совет се проценуваат на 165.000 евра годишно (откако ќе започне со работа)
<b>ВКУПНО:</b>							0

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 1: подобрена фискална рамка						
<b>МЕРКА</b> П1М2: зајакнување на проектирањето						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 2 (П1М2А2): зајакнување на капацитетите за планирање даночни приходи						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Зајакнати капацитети за планирање даночни приходи						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Подобрени аналитички капацитети за планирање даночни приходи				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> а) Инсталиран софтвер б) Реализирани обуки в) Нови микросимулациски модели		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧН УВА кк/гг	ЗАВРШ УВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Зајакнување на капацитетите за планирање даночни приходи	К1 2019	К4 2021				
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Изградба на нови микросимулациски модели	К3 2019	К4 2020	МФ		5.580 евра= 343.350 денари	Буџет на државата
					<b>ВКУПНО:</b>	<b>343.350 МКД</b>
						<b>5.580 евра</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 1: подобрена фискална рамка						
<b>МЕРКА</b> П1М2: зајакнување на проектирањето						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 2 (П1М2А3): Подготовка на постапки и оперативна рамка за модели поврзани со проекции за даночни приходи						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> а) насоки за краткорочни проекции за директно и индиректно оданочување б) насоки за среднорочни проекции за директно и индиректно оданочување						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Подготовка на упатства за краткорочни проекции за директно и индиректно оданочување б) Подготовка на упатства за среднорочни проекции за директно и индиректно оданочување				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> Подготвени упатства за краткорочни проекции за директно и индиректно оданочување Подготвени упатства за среднорочни проекции за директно и индиректно оданочување		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧН УВА кк/гг	ЗАВРШ УВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Подготовка на постапки и оперативна рамка за модели поврзани со проекции за даночни приходи	К1 2020	К4 2021	МФ-Сектор за даночна и царинска политика			
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Обуки	К1 2020	К4 2021	МФ-Сектор за даночна и царинска политика		1000 евра = 61.500 денари  0* *средствата се вклучени во рамките на буџетот на активност П2М1А1	Буџет на државата  ИПА 2018 твининг проект - Подобрување на наплатата на приходи и даночната и царинската политика

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

Подготовка на модели за краткорочни и среднорочни проекции за директно и индиректно оданочување	K1 2020	K4 2021	<b>МФ-Сектор за даночна и царинска политика</b>		5.580 евра= 343.170 денари 0* *средствата се вклучени во рамките на буџетот на активноста П2М1А1	Буџет на државата ИПА 2018 твининг проект - Подобрување на наплатата на приходи и даночната и царинската политика
Понатамошно развивање на микросимулацискиот модел	K1 2020	K4 2021	<b>МФ-Сектор за даночна и царинска политика</b>		5.580 евра= 343.170 денари 0* *средствата се вклучени во рамките на буџетот на активноста П2М1А1	Буџет на државата ИПА 2018 твининг проект - Подобрување на наплатата на приходи и даночната и царинската политика
Подготовка на упатства за краткорочни и среднорочни проекции за директно и индиректно оданочување	K1 2020	K4 2021	<b>МФ-Сектор за даночна и царинска политика</b>		5.580 евра= 343.170 денари	Буџет на државата
					<b>ВКУПНО:</b>	<b>1.091.010 МКД</b>
						<b>17.740 евра</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 1: подобрена фискална рамка						
<b>МЕРКА</b> П1М2: зајакнување на проектирањето						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 4 (П1М2А4): понатамошно развивање на макроекономскиот модел						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Подобрен макроекономски модел						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Ревидирање на методологијата на моделот во делот на страната на понудата б) Вклучување нови квартални временски серии за националните сметки во моделот				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> а) Ревидирана методологија б) Нови квартални временски серии за националните сметки вклучени во моделот		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧН УВА кк/гг	ЗАВРШУ ВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Натамошно развивање на макроекономскиот модел	К2 2021	К4 2021	МФ		- 3.500 евра= 215.000 МКД проценети трошоци за краткорочна експертска мисија	- ЕУ - ТАИЕКС (TAIEX) за краткорочна експертска мисија
					<b>ВКУПНО:</b>	215.000 МКД
						3.500 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 1: подобрена фискална рамка						
<b>МЕРКА</b> П1М3: зголемена достапност на податоци за подобро проектирање на БДП						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 1 (П1М3А1): да се продолжи со усогласувањето на статистичките методологии во областа на деловната и социјалната статистика (месечна и квартална), обезбедувајќи навремени и точни податоци за изработување квартални национални сметки						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>подобрени податоци за БДП</li> </ul>						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) статистички податоци усогласени со законодавството на ЕУ (социјална и деловна статистика и национални сметки)				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> 65%		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧ НУВА кк/гг	ЗАВР ШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Да се продолжи со усогласувањето на статистичките методологии во областа на деловната и социјалната статистика (месечна и квартална), обезбедувајќи навремени и точни податоци за изработување квартални национални сметки	К1 2019	К4 2021	Државен завод за статистика (ДЗС)		615.000 евра= 37.823.000МКД	ИПА 2017 Национална програма – договор за услуги
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Консултации со одделенијата од Деловните и Социјалните статистики за навремена обработка на соодветните податоци и показатели, како и нивно доставување до соодветното одделение во Секторот Национални сметки.	К1 2019	К4 2021	ДЗС			
Согледување на можностите за дополнителна одработка на посебни податоци и индикатори, неопходни за: <ul style="list-style-type: none"> <li>пресметка на тримесечниот БДП и</li> <li>пресметка на дополнителни тримесечни податоци согласно со трансмисионата програма на ECC2010 (ESA2010).</li> </ul>	К1 2019	К4 2021	ДЗС			
Вклучување на дополнителните активности на одделенијата во Државниот завод статистика во “Годишната програма за работа” на истиот.	К1 2019	К4 2021	ДЗС			



Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

Вклучување на извори на дополнителни податоци и индикатори на месечно и тримесечно ниво во зависност од промената и барањата на ЕВРОСТАТ и ММФ согласно со ЕСС2010 (ESA2010).	К1 2019	К4 2021	ДЗС			
<b>ВКУПНО:</b>						<b>37.823.000 МКД</b>
						<b>615.000 евра</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 1: подобрена фискална рамка						
<b>МЕРКА</b> П1М3: зголемена достапност на податоци за подобро проектирање на БДП						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 2 (П1М3А2): Анализирање на користењето административни извори и други извори на податоци за потребите на националните сметки						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>подобрени податоци за БДП</li> </ul>						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) % на искористеност на административни извори на податоци за составување статистички податоци				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> 50%		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Анализирање на користењето административни извори и други извори на податоци за потребите на националните сметки	К1 2019	К4 2021	Државен завод за статистика (ДЗС)		0* *средствата се вклучени во буџетот за активност П1М3А1	ИПА 2017 Национална програма – договор за услуги
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Опис на дополнителни извори и методи за пресметка на: <ul style="list-style-type: none"> <li>вработени;</li> <li>плати;</li> <li>број на платени часови;</li> <li>број на необработени часови-денови (боледувања)</li> </ul>	К1 2020	К4 2020	ДЗС			
Поделба на средствата на вработените: <ul style="list-style-type: none"> <li>Плати;</li> <li>Придонеси.</li> </ul>	К1 2020	К4 2020	ДЗС			

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

Експериментална пресметка на БДП на квартално ниво по доходовна метода	К1 2020	К4 2021	ДЗС			
<b>ВКУПНО:</b>						<b>0</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 1: подобрена фискална рамка						
<b>МЕРКА</b> П1М3: зголемена достапност на податоци за подобро проектирање на БДП						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 3 (П1М3А3): разграничување на бруто-инвестициите (Gross Capital Formation)						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>подобрени податоци за БДП</li> </ul>						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Разграничување на бруто-инвестициите				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> 85%		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУ ВА кк/гг	ЗАВРШУВ А кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Разграничување на бруто-инвестициите (Gross Capital Formation)	К1 2019	К4 2021	Државен завод за статистика (ДЗС)		0* *средствата се вклучени во буџетот за активноста П1М3А1	ИПА 2017 Национална програма – договор за услуги
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Обезбедување на експериментални пресметки на податоците за почетни и крајни залихи (на готови производи и недовршено производство, како и крајни залихи на сировини и материјали, резервни делови и ситен инвентар, амбалажа и автогуми, трговски стоки) на тримесечно ниво во (mark_up фактор за залихи на недовршено производство и подобрување на вредноста на залихите (“holding gains/loses”).	К1 2020	К3 2020	ДЗС			
<b>ВКУПНО:</b>						<b>0</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 1: подобрена фискална рамка						
<b>МЕРКА</b> П1М3: зголемена достапност на податоци за подобро проектирање на БДП						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 4 (П1М3А4): Зајакнување на човечките капацитети кои ќе го носат товарот на спроведување на планираните активности						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>подобрени податоци за БДП</li> </ul>						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Број на лица вработени во релевантната област				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> Во секторот за национални сметки одобрени се вкупно 3 вработувања		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Зајакнување на човечките капацитети кои ќе го носат товарот на спроведување на планираните активности	К1 2020	К4 2021	Државен завод за статистика (ДЗС)		1.035.000 МКД= 16.836 евра	Буџет на државата (Согласно планот за вработувањана ДЗС )
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Во зависност од начинот на тековното реализирање на активностите од овој приоритет П1М3 и подактивностите А1, А2 и А3, согледување на финансиските можности за зајакнување на човековите капацитети за навремено и успешно реализирање на овој приоритет.	К1 2020	К4 2021	ДЗС	Министерство за финансии		
					<b>ВКУПНО:</b>	<b>1.035.000МКД</b>
						<b>16.836 евра</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 1: подобрена фискална рамка						
<b>МЕРКА</b> П1М3: зголемена достапност на податоци за подобро проектирање на БДП						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 5 (П1М3А5): трансмисија во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010)						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>подобрени податоци за БДП</li> </ul>						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) % на податоци испратени до Евростат според Програмата за трансмисија во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010)				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> 85%		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Трансмисија во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010)	К1 2019	К4 2021	Државен завод за статистика (ДЗС)		0* *средствата се вклучени во буџетот за активност П1М3А1	ИПА 2017 Национална програма – договор за услуги
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Подготовка на податоци и пополнување на табели за трансмисија до Евростат според Програмата за трансмисија во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010)	К1 2019	К4 2021	ДЗС			
<b>ВКУПНО:</b>						<b>0</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 2: мобилизација на приходите	
ПОКАЗАТЕЛИ	ТАРГЕТ ФГ 2020
Подобрена даночна ефикасност	<p>Ефикасност на наплата на ПДД не помала од 0,23 и учество на приходите од ПДД во БДП не помало од 2,6%</p> <p>Ефикасност на наплата на данокот на добивка не помала од 0,14 и учество на приходите од данокот на добивка во БДП не помало од 1,9%</p> <p>Ефикасност на наплата на ДДВ не помала од 0,52 и учество на приходите од ДДВ во БДП не помало од 7,9%</p>
Ниво на усогласеност на националното законодавство со законодавството на ЕУ во областа на даноци и царина – број на правни акти на ЕУ за даноци и царина (постојни правни одредби на ЕУ во 2018 година) транспонирани во националното законодавство.	
% на дигитализирани даночни услуги	80%
Користење поедноставени постапки во царинските контроли - зголемен број одлуки за користење поедноставени постапки	/
Непречено функционирање и стабилност на електронските системи на УЈП и ЦУ во случај на криза во однос на податоците и работните процеси	Не е основан Центарот за опоравување од катастрофи

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 2: мобилизација на приходите							
<b>МЕРКА</b> П2М1: зајакната законска рамка за приходите, усогласена со законодавството на ЕУ							
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 1 (П2М1А1): усогласување на даночното и царинското законодавство со соодветното законодавство на ЕУ и најдобрите практики							
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Изменето даночно законодавство							
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Анализа на постојната национална законска рамка за оданочување и нејзино усогласување со законодавството на ЕУ б) Извештај со препораки за подобрување на постојната национална законодавна рамка за оданочување в) Нацрт-измени (или нови закони) за законските прописи за оданочување и царина г) Број на работилници за спроведување на изменетите законски прописи организирани за МФ и за УЈП д) Број на усвоени законски прописи				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Изготвени извештаи со писмени препораки за подобрување на царинското и даночното законодавство</li> <li>Изготвени нови законски акти и/или измени и дополнувања на постојната национална царинска и даночна регулатива (закони и подзаконски акти) врз основа на важечката легислатива на ЕУ, со коресподентни табели</li> <li>Изготвени алатки за методологија за царинското и даночното законодавство и политики</li> <li>Спроведени обуки за најдобрите практики, во врска со ново воспоставените мерки во новото подготвено царинско и даночно законодавство (број на работилници и број на лица обучени)</li> <li>Организирани и спроведени настани за подигнување на јавната свест</li> <li>Реализирани студиски посети за размена на искуство и знаење во земји-членки на ЕУ (број на посети и број на лица учесници)</li> </ul>			
<b>АКТИВНОСТ</b>		<b>ВРЕМЕНСКА РАМКА</b>		<b>ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА</b>	<b>ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ</b>	<b>ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ</b>	
		<b>ЗАПОЧНУ ВА</b> кк/гг	<b>ЗАВРШУВ А</b> кк/гг			<b>ИЗНОС НА СРЕДСТВА</b>	<b>ИЗБОР</b>
Усогласување на даночното и царинското законодавство со соодветното законодавство на ЕУ и најдобрите практики		К1 2020	К1 2023	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	УЈП/ЦУ	1.100.000 евра = 67.650.000 МКД	ЕУ - ИПА 2018 твининг проект - Подобрување на наплатата на приходи и даночната и царинската политика
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>							
Гап анализа на националното законодавство (закони, подзаконски акти и методологија) споредено со најновото законодавство на ЕУ и најдобрите практики во областа на: Царина, царинска тарифа, царински мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост и друго законодавство во областа		К1 2020	К4 2022	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	ЦУ		
Подготовка на извештаи со писмени препораки за подобрување на Царинскиот закон, Законот за царинската тарифа, Законот за царински мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост и други соодветни законски акти		К1 2020	К4 2022	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	ЦУ		



Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

Подготовка на извештаи за тековната рамка за суспендирање на автономни царински тарифи, поволен тарифен третман на стоки за крајна употреба, гаранции за царински долг и отпис на ненаплатени побарувања, царински такси, нивна усогласеност со најдобрите практики на ЕУ и препораки за нивна имплементација	K1 2020	K4 2022	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	ЦУ		
Подготовка на нови законски акти и / или измени и дополнувања на постојната национална царинска регулатива (закони и подзаконски акти) изготвени врз основа на важечката легислатива на ЕУ (на англиски и македонски јазик)	K1 2020	K4 2022	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	ЦУ		
Подготовка на коресподентни табели за усогласеност за подготвеното законодавство, што покажува поврзаност помеѓу одредбите на законодавството на ЕУ и националното законодавство;	K1 2020	K4 2022	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	ЦУ		
Подготовка на алатки за методологија (упатства / прирачници / планови) засновани на ново подготвеното законодавство (и на англиски и на македонски јазик)	K1 2020	K4 2022	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	ЦУ		
Обуки за најдобри практики, во врска со воспоставените мерки во ново подготвеното законодавство, во следниве области: Царина, царински тарифи, царински мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост и други сродни закони;	K1 2020	K4 2022	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	ЦУ		
Процена на влијанието на усогласувањето на цените на Царинската тарифа MFN со подготвената Заедничка надворешна тарифа на ЕУ;	K1 2020	K4 2022	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	ЦУ		
Организација и спроведување на настани за подигнување на јавната свест за новиот царински закон;	K1 2020	K4 2022	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	ЦУ		
Развој на методолошки алатки за управување и креирање царинска политика	K1 2020	K4 2022	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	ЦУ		
Размена на знаења и вештини преку студиските посети на земјачленка со релевантни вработени, фокусирани на усогласување на правната рамка со законодавството на ЕУ и најдобрите практики и стандардите на ЕУ, имплементација на методолошки алатки	K1 2020	K4 2022	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	ЦУ		
Гап анализа на националните законодавни одредби (закони, регулативи и методологија) во однос на најновото законодавство на ЕУ и најдобрите практики, во областа на: персонален данок на доход, данок на добивка, данок на додадена вредност, Управа за јавни приходи, даночна постапка (администрација без хартија) управување со долгови и друго законодавство	K4 2020	K1 2023	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	УЈП	/	

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

Обуки за најдобрите практики, во врска со ново воспоставените мерки во новото подготвено законодавство, во следниве области: персонален данок на доход, данок на добивка, данок на додадена вредност, акцизни давачки, канцеларија за јавни приходи, даночна постапка (администрација без хартија и управување со данок на долгови) и друго поврзано законодавство (најмалку 10 обуки)	K4 2020	K1 2023	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	УЈП	/	
Организиран и спроведени настани за подигнување на јавната свест за новата даночна легислатива	K4 2020	K1 2023	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	УЈП	/	
Размена на знаења и вештини во текот на студиските посети на земјата-членка со релевантни вработени, фокусирани на усогласување на правната рамка со законодавството на ЕУ и најдобрите практики и стандардите на ЕУ, имплементација на методолошки алатки	K4 2020	K1 2023	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	УЈП	/	
<b>ВКУПНО:</b>						<b>67.650.000 МКД</b>
						<b>1.100.000 евра</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 2: мобилизација на приходите	
<b>МЕРКА</b> П2М2: Подобрени даночни и царински услуги и постапки	
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 1 (П2М2А1): спроведување на проектните активности предвидени во Програмата за модернизација на УЈП и Стратешкиот план на УЈП (вклучувајќи реструктурирање на работните процеси, нов даночен интегриран ИТ систем)	
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Нов софтвер Нов хардвер	
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Воведување електронско поднесување „пресметка за сите ПДД на исплатени приходи (освен исплата на плата)“; б) Издавање предполнета Годишна даночна пријава од страна на УЈП в) Подобрени услуги на Контакт центарот и даночните шалтери; г) Реструктурирани работни процеси за новиот даночен интегриран ИТ систем д) ХАРДВЕР за новиот интегриран даночен ИТ систем; е) СОФТВЕР за новиот интегриран даночен ИТ систем; е) Обезбедена контрола на квалитет - техничка поддршка за имплементација на новиот интегриран ИТ систем; ж) Систем за проценка на ризик – СПР за даночна контрола; з) Воспоставена нова ИТ систем сала; с) Изготвен Извештај за проценка на постојните методолошки алатки и аранжманите за спроведување во УЈП со препораки за подобрување; и) Испорачани нови / ажурирани методолошки алатки (вклучително извештаи за проценка, акциони планови, упатства, упатства, прирачници и постапки за контрола во согласност со процедурите и најдобрите практики на ЕУ); ј) Изработена Проценка на потребите за обука и изготвен и спроведен план за обука преку семинари / работилници / дискусии / тркалезни маси / конференции / обука на работното место за даночните службеници за подобрување на административните капацитети на Управата за јавни приходи; к) План за контрола на квалитетот усогласен со Планот на проектот за имплементација на новиот ИТ систем, е-услуги и деловни процеси, Извештај за проценка на квалитетот и список на подготвени корективни мерки и извршени проверки на неговата имплементација; л) План за интеграција на податоците и формирање на складиште на податоци и план за користење на податоците за различни анализи.	<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> а) / б) / в) / г) имплементиран ВМР софтвер и лиценци д) Отпочната тендерска постапка е) потпишан договор за набавка ж) / з) потпишан договор за набавка с) Изготвен Извештај за проценка на постојните методолошки алатки и аранжманите за спроведување во УЈП со препораки за подобрување; и) Испорачани нови / ажурирани методолошки алатки (вклучително извештаи за проценка, акциони планови, упатства, упатства, прирачници и постапки за контрола во согласност со процедурите и најдобрите практики на ЕУ); ј) Изработена Проценка на потребите за обука и изготвен и спроведен план за обука преку семинари / работилници / дискусии / тркалезни маси / конференции / обука на работното место за даночните службеници за подобрување на административните капацитети на Управата за јавни приходи к) План за контрола на квалитетот усогласен со Планот на проектот за имплементација на новиот ИТ систем, е-услуги и деловни процеси, Извештај за проценка на квалитетот и список на подготвени корективни мерки и извршени проверки на неговата имплементација; л) План за интеграција на податоците и воспоставување складиште на податоци и план за користење на податоците за различни анализи; (*) По завршувањето на Твининг работниот план, сите цели за ФГ 2020 во врска со Твининг проектот повторно ќе бидат преработени и редефинирани

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУ ВА кк/гг	ЗАВРШУВ А кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Спроведување на проектните активности предвидени во Програмата за модернизација на УЈП и Стратешкиот план на УЈП (вклучувајќи реструктурирање на работните процеси, нов даночен интегриран ИТ систем)	К1 2016	К4 2022				
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Зајакнување на персоналот на УЈП и нови вработувања (100 нови вработувања и 100 нови прераспделувања)	К1 2020	К4 2022	УЈП	МФ / МИОА	534.846 евра = 33.000.000 МКД	Буџет на државата
Развивање и реструктурирање на работните процеси за новиот даночен интегриран ИТ систем (подготовка и испорака на моделирани деловни процеси (BPM2) кои ја покажуваат глобалната шема на деловните процеси кои треба да бидат реинженирани и да се интегрираат во новиот ИТ систем (“ТО-ВЕ” систем): набавка на “BMP” софтвер и лиценци, техничка спецификација за хардверот и софтверот за новиот интегриран ИТ систем и за контрола на квалитет – техничка поддршка за имплементација)	К1 2020	К4 2020	УЈП	МФ/МИОА	32.415 евра 2.000.000 МКД ( *)	Буџет на државата ( *) ) Набавка на “BMP” софтвер и лиценци

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

Софтвер за новиот интегриран даночен ИТ систем и техничка подршка за обезбедување на контрола на квалитет во текот на имплементацијата на софтверот	К4 2020	К4 2022	УЈП	ДЕУ/МФ	2.820.000 евра (**) 173.430.000 МКД (**) Вкупната вредност на софтверот и хардверот ќе зависи од анализата на пазарот која ја подготвува експерт од ДЕУ	Буџет на државата  ИПА 2018 договор за набавка
Воспоставување на нова ИТ систем сала (Проектирање и проектантски надзор на ИТ систем сала, изведба и сертификање)	К1 2020	К4 2022	УЈП	/	97.245 евра = 6.000.000 МКД	Буџет на државата
Надградба на постојните ИТ подсистеми и опрема на УЈП, одржување лиценци итн. ( Надградба на апликација за матична евиденција и даночно книговодство 5.300.000 МКД, Надградба и одржување на е-персонален данок 10.000.000 МКД, Надградба и одржување на Е-Даноци 5,700,000 МКД, Апликација за валидација и пресметки на даночни пријави 14.000.000 МКД, Апликација за спроведување на даночна постапка 14.000.000 МКД, Специфицирање, изготвување, тестирање и имплементација на софтвер за управување со долгови и постапки за наплата на долгови 5.000.000 МКД, Надградба и одржување на системот за игри на среќа – НИС 6.000.000 МКД, Надградба на ГПРС 7.000.000 МКД	К1 2020	К4 2022	УЈП	/	1.085.900 евра = 67.000.000 МКД	Буџет на државата
Зајакнување на капацитетите на Управата за јавни приходи за спроведување на подобро законодавство за даноци	К1 2020	К1 2024	УЈП	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	0* **средствата се вклучени во буџетот на активноста П2М1А1	ИПА 2018 твининг проект - Подобрување на наплатата на приходи и даночната и царинската политика

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

Подобрување на капацитетите во областа на управување со даночен долг, наплата на даноците и утврдување на даноците, откривање на затајување данок со употреба на индиректни методи за проценка на непријавен приход, функцијата на внатрешна ревизија во системите за внатрешна контрола, професионални и етички стандарди за однесување на вработените, управувањето со човечки ресурси, јавните набавки, меѓународната размена на информации и во процесот на модернизација на даночната администрација	K1 2020	K1 2024	УЈП	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	0* *средствата се вклучени во буџетот на активноста П2М1А1	ИПА 2018 твининг проект - Подобрување на наплатата на приходи и даночната и царинската политика
Имплементација на обезбедување на квалитет за новиот ИТ систем, е-услуги и деловни процеси	K1 2020	K1 2024	УЈП	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	0 *средствата се вклучени во буџетот на активноста П2М1А1	ИПА 2018 твининг проект - Подобрување на наплатата на приходи и даночната и царинската политика
Дизајниран Центар за складирање на податоци.	K1 2020	K1 2024	УЈП	МФ - Сектор за даночна и царинска политика	0* *средствата се вклучени во буџетот на активноста П2М1А1	ИПА 2018 твининг проект - Подобрување на наплатата на приходи и даночната и царинската политика
<b>ВКУПНО:</b>						<b>284.130.000 МКД</b>
						<b>4.570.409 евра</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 2: мобилизација на приходите						
<b>МЕРКА</b> П2М2: подобрени даночни и царински услуги и постапки						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 2 (П2М2А2): зајакнување на оперативните капацитети на ЦУРСМ со цел зголемување на квалитетот на контролите и навремената реакција и понатамошно поедноставување на постапките						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Зајакнати оперативни капацитети на ЦУРСМ						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Зголемен број одлуки за користење поедноставени постапки i) Подготвен Главен план за надминување на отстапувањата и потребите ii) Подготвен Акциски план и технички спецификации iii) Број на обучени царински службеници и економски оператори според планот				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> • Подготвени нови / ажурирани алатки на методологија • Организирани и спроведени настани за подигнување на јавната свест за царинските постапки (број на настани) • Подготвени и испорачани национални технички спецификации • Реализирани студиски посети за размена на искуство и знаење во земји-членки на ЕУ		
<b>АКТИВНОСТ</b>	<b>ВРЕМЕНСКА РАМКА</b>		<b>ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА</b>	<b>ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ</b>	<b>ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ</b>	
	<b>ЗАПОЧНУВА</b> кк/гг	<b>ЗАВРШУВА</b> кк/гг			<b>ИЗНОС НА СРЕДСТВА</b>	<b>ИЗВОР</b>
Зајакнување на оперативните капацитети на ЦУРСМ со цел зголемување на квалитетот на контролите и навремената реакција и понатамошно поедноставување на постапките	<b>К1 2016</b>	<b>К4 2022</b>			0* *средствата се вклучени во буџетот на активност П2М1А1	ИПА 2018 твининг проект - Подобрување на наплатата на приходи и даночната и царинската политика
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Подготовка на нови / ажурирани упатства, прирачници, планови и контролни процедури во согласност со процедурите и најдобрите работни практики во ЕУ (на англиски и македонски јазик)	К1 2020	К4 2022	Царинска управа	ДЕУ		
Организирање и спроведување на настани за подигнување на јавната свест за царинските постапки	К1 2020	К4 2022	Царинска управа	ДЕУ		
Подготовка на национални технички спецификации на потребните ИТ системи на ЕУ (на англиски јазик);	К1 2020	К4 2022	Царинска управа	ДЕУ		

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<p>Размена на знаења, преку студиски посети на земја-членка со релевантни вработени, фокусирани на подобрени оперативни и административни капацитети на Царинската управа за извршување на новите правни акти и процедури за царина и акцизи, контрола и истраги, наплата на давачки и стратешко планирање, моделирање на деловните процеси, ИТ поддршка и борба против економскиот криминал (што треба да се утврди по договор со избраниотата земја членка).</p>	<p>K1 2020</p>	<p>K4 2022</p>	<p>Царинска управа</p>	<p>ДЕУ</p>		
<b>ВКУПНО:</b>						<b>0</b>



Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 2: мобилизација на приходите						
<b>МЕРКА</b> П2М2: Подобрени даночни и царински услуги и постапки						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 3 (П2М2А3): воведување подобри модели и методи со цел зајакнување на контролниот систем за спречување, откривање и борба против царинска измама и незаконско тргување со стоки, притоа олеснувајќи ја трговијата						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Подобрени модели и методи на контрола од страна на ЦУРСМ						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Број на спроведени финансиски истраги i) Подготвен Главен план за надминување на отстапувањата и потребите ii) Надградба на опремата и алатките што ги користат царинските службеници за спроведување и примена на подобрените модели и методи на контрола				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> • Изготвена проценка на потребите за обуки и подготвена програма за обука • Спроведени обуки за вработените во царината (број на обуки и број на вработени) • Реализирани студиски посети за размена на искуство и знаење во земји-членки на ЕУ		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧН УВА кк/гг	ЗАВРШУ ВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Воведување подобри модели и методи со цел зајакнување на контролниот систем за спречување, откривање и борба против царинска измама и незаконско тргување со стоки, притоа олеснувајќи ја трговијата	К1 2018	К4 2022	Царинска управа		0* *средствата се вклучени во буџетот на активността П2М1А1	ИПА 2018 твининг проект - Подобрување на наплатата на приходи и даночната и царинската политика
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Проценка на потребите за обука, изготвување и спроведување на програма за обука за вработените во царината вклучени во: извршување на новите правни акти и процедури за царина и акцизи, наплата на давачки, стратешко планирање, моделирање на деловни процеси, ИТ поддршка (вклучително и релевантни ИТ алатки), контрола и истраги и борба против економскиот криминал;	К1 2020	К4 2022	Царинска управа	ДЕУ		

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<p>Размена на знаења, преку студиски посети на земја-членка со релевантни вработени, фокусирани на подобрени оперативни и административни капацитети на Царинската управа за извршување на новите правни акти и процедури за царина и акцизи, контрола и истраги, наплата на давачки и стратешко планирање, моделирање на деловните процеси, ИТ поддршка и борба против економскиот криминал (што треба да се утврди по договор со избраната земја членка).</p>	K1 2020	K4 2022	Царинска управа	ДЕУ		
<b>ВКУПНО:</b>						<b>0</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 2: мобилизација на приходите						
<b>МЕРКА</b> П2М2: Подобрени даночни и царински услуги и постапки						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 4 (П2М2А4): Обезбедување опрема и алатки за спроведување на подобрените модели на контрола, олеснување на трговијата и подобрување на квалитетот на услугите						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Нова опрема						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Подготовка на техничка спецификација б) Набавка на опрема				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> а) / б) Потпишан договор за набавка и испорачана опрема согласно техничката спецификација		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈ А	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧН УВА кк/гг	ЗАВРШ УВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Обезбедување опрема и алатки за спроведување на подобрените модели на контрола, олеснување на трговијата и подобрување на квалитетот на услугите	К1 2019	К4 2020	Царинска управа	ДЕУ		
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Објава на тендер за набавка на опрема и избор на најповолна понуда	К1 2020	К4 2020	Царинска управа	ДЕУ	1.200.000 евра 73.800.000 МКД	ИПА 2018 договор за набавка
					<b>ВКУПНО:</b>	
					1.200.000 евра	
					73.800.000 МКД	

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 2: мобилизација на приходите						
<b>МЕРКА</b> П2М3: обезбедување стабилност на системите за УЈФ во случај на криза						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 1 (П2М3А1): Обезбедување просторни услови за Центарот за опоравување од катастрофи и воспоставување Центар за опоравување од катастрофи за системот за УЈФ						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> • воспоставен и функционален Центар за опоравување од катастрофи						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Воспоставување Центар за опоравување од катастрофи				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> а) Подготвена техничка спецификација		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУ ВА кк/гг	ЗАВРШУ ВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Воспоставување Центар за опоравување од катастрофи	К4 2019	К4 2021	УЈП, Царинска управа и Државен завод за ревизија	МВР Делегација на ЕУ (ДЕУ)	1.500.000 евра= 92.250.000 МКД  178.282 евра= 11,000,000 МКД	ИПА 2018 договор за набавка  Буџет на државата (УЈП)
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Дефинирање на барањата на корисниците (техничка спецификација) за хардвер и софтвер за Центар за опоравување од катастрофи	К4 2018	К4 2020	УЈП/Царинска управа/ДЗР	МВР ДЕУ		Буџет на државата
Објава на тендер за набавка на хардвер и софтвер и избор на најповолна понуда	К1 2020	К4 2020	УЈП/Царинска управа/ДЗР	ДЕУ	1.500.000 евра= 92.250.000 МКД	ИПА 2018 договор за набавка
<b>ВКУПНО:</b>					<b>103.250.000 МКД</b>	
					<b>1.678.282 евра</b>	

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b>	
<b>Приоритет 3: планирање и буџетирање</b>	
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b>
Намалување на буџетскиот дефицит како % од претходната година	10% намалување
Учество на прва линија буџетски корисници, што обезбедуваат сеопфатни информации за остварувањето и програмски показатели во рамки на нивните годишни буџетски барања	50% повеќе отколку во 2019
% на отстапување помеѓу годишниот Буџет за N+1 година и проекциите во СБР за N година	до 9%
% на отстапување помеѓу годишниот Буџет за N+2 година и проекциите во СБР за N година	до 12%
Подготовка на табели за прекумерен дефицит на секторот Држава во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010)	70%

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 3: планирање и буџетирање							
<b>МЕРКА</b> ПЗМ1: зајакнато програмско буџетирање и подобрени информации за проектите							
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 1 (ПЗМ1А1): спроведување на предложениот пристап на програмско буџетирање							
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Нацрт/Предлог методологија и насоки за новото програмско буџетирање							
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) подобрување на методологијата и насоките за новото програмско буџетирање б) спроведени обуки за програмско буџетирање в) % на буџетски корисници кои ја применуваат новата класификација				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> • извршена анализа на програмската буџетска рамка (законскиот основ, методологија, структурата на програмското буџетирање) со презентација на добрите практики • извршена анализа на системот на програмските индикатори и нивна евалуација во согласност со добрите практики			
<b>АКТИВНОСТ</b>		<b>ВРЕМЕНСКА РАМКА</b>		<b>ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА</b>	<b>ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ</b>	<b>ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ</b>	
		<b>ЗАПОЧ НУВА</b> кк/гг	<b>ЗАВР ШУВА</b> кк/гг			<b>ИЗНОС НА СРЕДСТВА</b>	<b>ИЗВОР</b>
<b>Спроведување на предложениот пристап на програмско буџетирање</b>		<b>К2 2020</b>	<b>К4 2021</b>				
<b>ПОДАКТИВНОСТ</b>							
Зајакнување на капацитетите на Министерство за финансии и на буџетските корисници за соодветно спроведување на буџетските програми		К2 2020	К4 2021	МФ и буџетски корисници		44.390 евра = 2.730.000 МКД  странска помош* *износот на потребни средства не може да се процени во моментот	Буџет на државата  Донатори
Анализа на процесот, следење и контрола на програмското буџетирање: • анализа на програмската буџетска рамка (законскиот основ, методологија, структурата на програмското буџетирање) како и презентација на добрите практики • разгледување на системот на програмските индикатори и нивна евалуација во согласност со добрите практики		2020	2021	МФ и буџетски корисници		80.000 евра = 4.920.000 МКД  странска помош* * износот на потребни донаторски средства не може да се процени во моментот	Буџет на државата  Донатори  Твининг проект од ИПА 2018 - Зајакнување на буџетското планирање, извршување и функциите на внатрешна контрола
<b>ВКУПНО:</b>						<b>7.650.000 МКД</b>	<b>124.390 евра</b>

Појаснување: Овие две подактивности кои се во насока на спроведување на пристапот за програмско буџетирање ќе продолжат да се реализираат во 2020 година како дел од работата на Министерството за финансии во соработка со странски експерти како дел од новиот Закон за буџети. Генерално, овие активности ќе бидат дел од подготовката на подзаконските акти и друга пропратна документација, попрецизно при подготовка на Предлог/Нацрт Методологијата и упатството/правилникот за програмско буџетирање. Во оваа фаза од исклучителна важност ќе биде вклученоста и соработката со буџетските корисници, како би се направила сеопфатна анализа на програмското буџетирање. Зајакнувањето на капацитетите на Министерство за финансии и на буџетските корисници за соодветно спроведување на буџетските програми, обуките, следењето и контролата на програмското буџетирање ќе се имплементира во периодот кога би имале воспоставена соодветна програмска класификација. Овој процес неразделно е поврзан со Новиот интегриран информатички систем.

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 3: планирање и буџетирање							
<b>МЕРКА</b> ПЗМ1: зајакнато програмско буџетирање и подобрени информации за проектите							
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 2 (ПЗМ1А2): Вршење Процена на управувањето со јавни инвестиции (во соработка со ММФ)							
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Извештај за ПУЈИ							
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> Спроведена Процена на управувањето со јавни инвестиции ПИМА				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> ПИМА извештај доставен до националните власти			
<b>АКТИВНОСТ</b>		<b>ВРЕМЕНСКА РАМКА</b>		<b>ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА</b>	<b>ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ</b>	<b>ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ</b>	
		<b>ЗАПОЧНУВА</b> кк/гг	<b>ЗАВРШУВА</b> кк/гг			<b>ИЗНОС НА СРЕДСТВА</b>	<b>ИЗВОР</b>
Вршење Процена на управувањето со јавни инвестиции (во соработка со ММФ и Светска банка)		K4 2019	K2 2020	МФ/ буџетски корисници/ државни претпријатија		140.000 евра = 8.610.000 МКД	ЕУ (експертиза на ММФ и Светска банка)
<b>ПОДАКТИВНОСТ</b>							
Ангажирање на тимот за процена		K4 2019	K1 2020	МФ			
Состаноци и соработка со сите релевантни институции		K1 2020	K1 2020	МФ/ буџетски корисници/ државни претпријатија			
Обезбедување податоци и документи		K1 2020	K1 2020	МФ/ буџетски корисници/ државни претпријатија			
Изработка на Извештај		K1 2020	K2 2020	МФ/буџетски корисници/ државни претпријатија/ММФ и Светска банка			
<b>ВКУПНО:</b>						<b>8.610.000 МКД</b>	
						<b>140.000 евра</b>	

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 3: планирање и буџетирање						
<b>МЕРКА</b> ПЗМ1: зајакнато програмско буџетирање и подобрени информации за проектите						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 3 (ПЗМ1А3): подобрување на информациите за проектите вклучени во Буџетот						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Акциски план за управување со јавни инвестиции						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Транспарентни информации за проектите вклучени во Буџетот			<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> - Усвоен акциски план за подобрување со управувањето со јавните инвестиции - Формирана работна група за имплементација на Акцискиот план - Воспоставена нова организациона единица во Министерството за финансии за управување со јавни инвестиции - Спроведени обуки за управување со јавните инвестиции (број на обуки и број на обучени лица)			
<b>АКТИВНОСТ</b>	<b>ВРЕМЕНСКА РАМКА</b>		<b>ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА</b>	<b>ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ</b>	<b>ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ</b>	
	<b>ЗАПОЧНУВА</b> кк/гг	<b>ЗАВРШУВА</b> кк/гг			<b>ИЗНОС НА СРЕДСТВА</b>	<b>ИЗВОР</b>
Подобрување на информациите за проектите вклучени во Буџетот	К1 2020	К4 2024				Буџет на државата Донатори
<b>ПОДАКТИВНОСТ</b>						
Анализа на препораките дадени во Извештајот	К2 2020	К3 2020	МФ/ буџетски корисници/ државни претпријатија			
Подготовка на Акциски план за подобрување со управувањето со јавните инвестиции на краток и на среден рок и негово усвојување од страна на Владата	К3 2020	К3 2020	МФ/ буџетски корисници/ државни претпријатија			
Формирање на работна група за имплементација на Акцискиот план за управување со јавни инвестиции	К3 2020	К4 2020	МФ/ буџетски корисници/ државни претпријатија			



Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

Имплементација на Акцискиот план за управување со јавни инвестиции	K3 2020	2024	МФ/ буџетски корисници/ државни претпријатија		0* *средствата се вклучени во буџетот на активноста П6М1А1  странска помош* *износот на потребни донаторски средства не може да се процени во моментов	Твининг проект од ИПА 2018 - Зајакнување на буџетското планирање, извршување и функциите на внатрешна контрола  Донатори
Воспоставување на нова организациона единица во Министерството за финансии за управување со јавни инвестиции и проценка на фискални ризици и импликации од реформи	K1 2020	K4 2020	МФ		222.500 МКД = 3.600 евра	Буџет на државата
Спроведување на обуки за зајакнување на капацитетите на Министерството за финансии и релевантните институции за управување со јавните инвестиции и проценка на фискални ризици и импликации од реформи	K3 2020	Континуирано	МФ/ буџетски корисници/ државни претпријатија		0* *средствата се вклучени во буџетот на активноста П6М1А1  странска помош* *износот на потребни донаторски средства не може да се процени во моментов	Твининг проект од ИПА 2018 - Зајакнување на буџетското планирање, извршување и функциите на внатрешна контрола  Донатори
Спроведување на последователни мисии од страна на ММФ	K3 2020	2024	МФ/ буџетски корисници/ државни претпријатија		странска помош* *износот на потребни донаторски средства не може да се процени во моментов	ММФ Донатори
					<b>ВКУПНО:</b>	<b>222.500 МКД</b>
						<b>3.600 евра</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 3: планирање и буџетирање						
<b>МЕРКА</b> ПЗМ2: подобрување на среднорочното буџетско планирање						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 1 (ПЗМ2А1): воведување сеопфатна Среднорочна буџетска рамка (СБР) и поврзување на подготовката на ПЕР со неа						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Подобрен документ за Фискална стратегија врз основа на подобрена Среднорочна буџетска рамка						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Воспоставена сеопфатна Среднорочна буџетска рамка (СБР)				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> Извршена анализа на опфатот на целокупната буџетска рамка, структурата на јавните финансии, вклучувајќи ја и среднорочната фискална стратегија, во контекст на Фискалната рамка на ЕУ (директивите на ЕУ)		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Воведување сеопфатна Среднорочна буџетска рамка (СБР) и поврзување на подготовката на ПЕР со неа	К2 2020	К4 2021	МФ			
<b>ПОД-АКТИВНОСТИ</b>						
Анализи на постојните податоци, документи, насоки и предлози:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Анализа на опфатот на целокупната буџетска рамка, структурата на јавните финансии, вклучувајќи ја и среднорочната фискална стратегија, во контекст на Фискалната рамка на ЕУ (директивите на ЕУ).</li> </ul>	2020		МФ - Сектор за буџети и фондови и други надлежни сектори и буџетски корисници	Странски експерти	1.050.000 МКД = 17.073 евра  0* *средствата се вклучени во буџетот на активност ПЗМ1А1	Буџет на државата  Твининг проект од ИПА 2018 - Зајакнување на буџетското планирање, извршување и функциите на внатрешна контрола  Донатори
					<b>ВКУПНО:</b>	<b>1.050.000 МКД</b> <b>17.073 евра</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 3: планирање и буџетирање						
<b>МЕРКА</b> ПЗМ2: подобрување на среднорочното буџетско планирање						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 2 (ПЗМ2А2): зајакнување на алатките за буџетско проектирање (воведување на основното сценарио, нови иницијативи)						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Воспоставени нови алатки за основни проекции и утврдување на трошоците за нови политики						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Воспоставени нови алатки за основни проекции и утврдување на трошоците за нови политики				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> Утврдена листа на подзаконски акти за зајакнување на алатките за буџетско проектирање кои треба да се изработат		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧН УВА кк/гг	ЗАВРШУ ВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Зајакнување на алатките за буџетско проектирање (воведување на основното сценарио, нови иницијативи)	2020	К4 2021	МФ - Сектор за буџети и фондови			
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Изработка на Нацрт подзаконски акти во насока на зајакнување на алатките за буџетско проектирање *Кога ќе се изработи новиот закон за буџети, ќе бидат подготвени и подзаконските акти поврзани со законот, а кои се однесуваат на Зајакнување на алатките за буџетско проектирање			МФ - Сектор за буџети и фондови и други надлежни сектори	Странски експерти	1.050.000 МКД = 17.073 евра 0* *средствата се вклучени во буџетот на активност П6М1А1  странска помош* *износот на потребни донаторски средства не може да се процени во моментов	Буџет на државата  Твининг проект од ИПА 2018 - Зајакнување на буџетското планирање, извршување и функциите на внатрешна контрола Донатори
					<b>ВКУПНО:</b>	<b>1.050.000 МКД</b> <b>17.073 евра</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 3: планирање и буџетирање						
<b>МЕРКА</b> ПЗМ2: подобрување на среднорочното буџетско планирање						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 3 (ПЗМ2А3): надградени капацитети на вработените во МФ и на буџетските корисници за нововведените алатки и процес на планирање						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Воспоставени нови алатки за основни проекции						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> Градење капацитети на вработените во МФ и буџетските корисници/обуки за нови алатки за основни проекции и утврдување на трошоците за нови политики (број на организирани обуки и број на обучени лица)				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> Изготвен план за спроведување на обуки на вработените во МФ и на буџетските корисници за нововведените алатки и процес на планирање		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧН УВА кк/гг	ЗАВРШУ ВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Надградени капацитети на вработените во МФ и на буџетските корисници за нововведените алатки и процес на планирање	К4 2020	К4 2021	МФ - Сектор за буџети и фондови	Странски експерти		
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Обуки за нововведените алатки и процес на планирање	К4 2020	К4 2021	МФ - Сектор за буџети и фондови	Странски експерти	600.000 МКД = 9.756 евра  0* *средствата се вклучени во буџетот на активноста П6М1А1  странска помош* *износот на потребни донаторски средства не може да се процени во моментот	Буџет на државата  Твининг проект од ИПА 2018 - Зајакнување на буџетското планирање, извршување и функциите на внатрешна контрола  Донатори
					<b>ВКУПНО:</b>	
					600.000 МКД	
					9.756 евра	

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 3: планирање и буџетирање									
<b>МЕРКА</b> ПЗМЗ: ревидиран Закон за буџетите во согласност со подобрувањата на системот за УЈФ									
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 1 (ПЗМЗА1): подготовка и усвојување нов/ревидиран Закон за буџетите									
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Нов Закон за буџетите									
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> Подготвен нов Закон за буџетите				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> Усвоен нов Закон за буџетите					
<b>АКТИВНОСТ</b>			<b>ВРЕМЕНСКА РАМКА</b>		<b>ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА</b>	<b>ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ</b>			
			<b>ЗАПОЧН УВА</b> кк/гг	<b>ЗАВРШУ ВА</b> кк/гг		<b>ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ</b>	<b>ИЗНОС НА СРЕДСТВА</b>		<b>ИЗВОР</b>
Подготовка и усвојување нов/ревидиран Закон за буџетите			К1 2017	К4 2020			0		
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>									
Подготовка на нов Закон за буџетите (нацрт)			К1 2017	К4 2020	МФ			Билатерална помош од Обединето Кралство, преку Светска банка	
Усвојување нов Закон за буџетите			К4 2020	К4 2020	Собрание		/		
<b>ВКУПНО:</b>							0		

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 3: планирање и буџетирање						
<b>МЕРКА</b> ПЗМ5: развиени капацитети за компилација на табелите за прекумерен дефицит на секторот Држава						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 1 (ПЗМ5А1): зајакнување на човечките капацитети кои ќе го носат товарот на спроведување на планираните активности						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Табели за прекумерен дефицит на секторот Држава						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Број на лица вработени во релевантната област				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> Види таргет за П1М3А4		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Зајакнување на човечките капацитети кои ќе го носат товарот на спроведување на планираните активности	2019	2021	Државен завод за статистика		0* *средствата се вклучени во буџетот за активност П1М3А4	Буџет на државата (Согласно планот за вработувања на ДЗС)
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Отпочнување на постапка за нови вработувања	К1 2020	К4 2021	Државен завод за статистика			
					<b>ВКУПНО:</b>	<b>0</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 3: планирање и буџетирање						
<b>МЕРКА</b> ПЗМ5: развиени капацитети за компилација на табелите за прекумерен дефицит на секторот Држава						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 2 (ПЗМ5А2): развивање методолошко знаење за подготовка на табелите за прекумерен дефицит на секторот Држава						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Табели за прекумерен дефицит на секторот Држава						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) % на составени табели за прекумерен дефицит на сектор Држава				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> 50		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Развивање методолошко знаење за подготовка на табелите за прекумерен дефицит на секторот Држава	К1 2019	К4 2021	Државен завод за статистика		0* *средствата се вклучени во буџетот за активност П1М3А1	ИПА 2017 Национална програма – договор за услуги
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Тековно обучување на вработените преку обуки и мисии кои се спроведуваат во ДЗС	К1 2020	К4 2021	Државен завод за статистика			
					<b>ВКУПНО:</b>	<b>0</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 3: планирање и буџетирање						
<b>МЕРКА</b> ПЗМ5: развиени капацитети за компилација на табелите за прекумерен дефицит на секторот Држава						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 3 (ПЗМ5А3): подготовка на табели за прекумерен дефицит на секторот Држава врз основа на методологија ЕСС 2010 (ESA 2010)						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Табели за прекумерен дефицит на секторот Држава						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) % на целосност на методологијата за пресметка на табели за прекумерен дефицит на сектор Држава, во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010)				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> 30		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧН УВА кк/гг	ЗАВРШ УВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Подготовка на табели за прекумерен дефицит на секторот Држава врз основа на методологија ЕСС 2010 (ESA 2010)	K1 2019	K4 2021	Државен завод за статистика		0* *средствата се вклучени во буџетот за активноста П1М3А1	ИПА 2017 Национална програма – договор за услуги
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Подготовка на табели за прекумерен дефицит на секторот Држава	K1 2020	K4 2021	Државен завод за статистика	Министерство за финансии и Народна банка на РСМ		
Подготовка на прашалници во врска со табели за прекумерен дефицит на секторот Држава	K1 2020	K4 2021	Државен завод за статистика	Министерство за финансии и Народна банка на РСМ		
Конзистентност помеѓу ЕСС 2010 трансмисионите табели и табелите за прекумерен дефицит на секторот Држава	K1 2020	K4 2021	Државен завод за статистика	Министерство за финансии и Народна банка на РСМ		
Подобрување на методолошки документ (EDP Inventory)	K1 2020	K4 2021	Државен завод за статистика	Министерство за финансии и Народна банка на РСМ		
Подготовка на Меморандум за соработка за владината финансиска статистика	K1 2020	K4 2021	Државен завод за статистика	Министерство за финансии и Народна банка на РСМ		
					<b>ВКУПНО:</b>	<b>0</b>



Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

ПРИОРИТЕТ	
Приоритет 4: извршување на Буџетот	
ПОКАЗАТЕЛИ	ТАРГЕТ ФГ 2020
Воведување нови модули (IFMIS)	/
% на буџетски корисници електронски поврзани со новиот ИТ систем	/
Степен на усогласеност на ЗЈН со законодавството на ЕУ и Директивите	/
Просечен број на понудувачи по постапка за јавни набавки	3
Процент на прва линија буџетски корисници ревидирани од ДЗР со утврдени нерегуларности за неусогласеност со прописите за јавни набавки	Извештаи на ДЗР
Сооднос на решени и примени жалби	Најмалку 90% решени предмети
Степен на користење модерни техники и методи за јавни набавки (е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози)	0
Процент на жалби одбиени од ДКЖЈН	30%
Процент на жалби поднесени електронски преку Системот за е-жалби (+ нагорен тренд)	90%
% на достапни макроекономски показатели усогласени со ЕУ	45%
% на подготвени показатели	10%
% на статистички процеси опфатени со реструктурираниот ИТ систем за креирање статистички податоци	15%

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 4: извршување на Буџетот						
<b>МЕРКА</b> П4М1: спроведување нов информатички систем за управување со финансии (ИИСУФ)						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 1 (П4М1А1): Развој на нов интегриран информатички систем за управување со финансии (ИИСУФ)						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Нов интегриран информатички систем за управување со финансии (ИИСУФ)						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Имплементиран нов интегриран информатички систем за управување со финансии (ИИСУФ)				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> а) Објавена јавна набавка за ИИСУФ б) спроведена евалуација и избор на најповолен понудувач		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ПОЧНУВ А кк/гг	ЗАВРШ УВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗБОР
Развој на нов интегриран информатички систем за управување со финансии (ИИСУФ)	К4 2018	К1 2024	МФ	НБРСМ (Народна банка), КИБС (банки), УЈП; Царинска управа, социјални фондови, буџетски корисници		
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Подготовка на тендерско досие за јавна набавка врз основа на изготвена функционална и техничка спецификација за новиот ИИСУФ	К1 2020	К1 2021	МФ		133.500 МКД = 2.170 евра	Буџет на државата
Спроведување и реализација на јавна набавка за новиот ИИСУФ	К1 20 21	К2 2021	МФ		133.500 МКД = 2.170 евра	Буџет на државата
					<b>ВКУПНО:</b>	267.000 МКД
						4.340 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 4: извршување на буџетот						
<b>МЕРКА</b> П4М2: зајакнување на контролата врз обврските						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 1 (П4М2А1): Објавување на квартални збирни извештаи од евидентираниите податоци за пријавени обврски согласно Законот за пријавување и евидентирање на обврски						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Квартални збирни извештаи од евидентираниите податоци за пријавени обврски согласно Законот за пријавување и евидентирање на обврски						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> (%) Број на субјекти кои пријавуваат обврски согласно Законот/вкупен број на субјекти задолжени да пријавуваат обврски				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> 90		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ПОЧНУВ А кк/гг	ЗАВРШУ ВА кк/гг			БУЏЕТ	ИЗВОР
Објавување на квартални збирни извештаи од евидентираниите податоци за пријавени обврски согласно Законот за пријавување и евидентирање на обврски	К3 2018	континуирано квартално	МФ	Буџетски корисници и други институции дефинирани во Законот за пријавување и евидентирање на обврски	500.000 МКД = 8.130 евра	Буџет на државата
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Подготовка на збирни квартални извештаи од евидентираниите податоци за пријавени обврски согласно Законот за пријавување и евидентирање на обврски	К3 2018	континуирано квартално	МФ	Буџетски корисници и други институции дефинирани во Законот за пријавување и евидентирање на обврски	500.000 МКД = 8.130 евра	Буџет на државата
					<b>ВКУПНО:</b>	500.000 МКД
						8.130 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 4: извршување на Буџетот						
<b>МЕРКА</b> П4М3:зајакнување на управувањето со долг						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 2 (П4М3А2): подготовка на Стратегија за управување со долг како посебен документ						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Стратегија за управување со долг						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> Подготовка на Стратегија за управување со долг				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> Усвоена Стратегија за управување со долг		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА А кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Подготовка на Стратегија за управување со долг како посебен документ	К1 2020	К4 2020	МФ			
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Градење капацитети/обуки – континуирана активност	К1 2020	К4 2020	МФ	нема	129.000 МКД= 2.100 евра 246.000 МКД = 4.000 евра	Буџет на државата Трошоците на експертите од СБ ќе бидат покриени од страна на СБ во рамките на Програмата за државен долг и управување со ризици- ГДРМ
Подготовка на Стратегија за управување со долг како посебен документ	К2 2020	К4 2020	МФ	нема	119.000 МКД=1.930 евра	Буџет на државата
Донесување на Стратегија за управување со долг како посебен документ	К3 2020	К4 2020	Влада	МФ		
					<b>ВКУПНО:</b>	494.000 МКД 8.030 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 4: извршување на Буџетот						
<b>МЕРКА</b> П4М3:зајакнување на управувањето со долг						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 4 (П4М3А4): зајакнување на човечките капацитети						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Зајакнат човечки капацитет за управување со долг						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Број на нововработен персонал				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> 2 нови вработувања		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Зајакнување на капацитетите за планирање на управувањето со долг	К4 2017	К1 2020	МФ			
<b>ПОДАКТИВНОСТ</b>						
Оглас за вработување	К1 2020	К1 2020	МФ		600.000 МКД = 9.756 евра	Буџет на државата
					<b>ВКУПНО:</b>	600.000 МКД
						9.756 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 4: извршување на Буџетот						
<b>МЕРКА</b> П4М3:зајакнување на управувањето со долг						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 5 (П4М3А5): подобрување на рамката на среднорочната Стратегија за управување со долг и координација со анализата за одржливост на долгот						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Стратегија за управување со долг						
ПОКАЗАТЕЛИ а) Подобрување на Стратегијата за управување со долг со АОД и алатки за ССУД				ТАРГЕТ ФГ 2020		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Подобрување на рамката на среднорочната Стратегија за управување со долг и координација со анализата за одржливост на долгот	К1 2019	К2 2021	МФ			
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Утврдување на одговорности во рамки на Министерството за финансии за подготовка на анализа за одржливост на долгот	К1 2020	К4 2020	МФ			
Градење на капацитети - Мисија на Светска банка во рамки на Програмата за државен долг и управување со ризици	К3 2020	К2 2021	МФ	Светска банка	75.000 МКД=1220 евра 492.000 МКД = 8.000 евра	Буџет на државата Трошоците на експертите од СБ ќе бидат покриени од Програмата за државен долг и управување со ризици
<b>ВКУПНО:</b>						567.000 МКД 9.220 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 4: извршување на Буџетот						
<b>МЕРКА</b> П4М3: зајакнување на управувањето со долг						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 6 (П4М3А6): подобрување на софтверската поддршка за процесот на управување со долг <sup>1</sup>						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Оперативен модул за е-долг во рамките на идниот ИИСУФ						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> Развиен и оперативен модул за е-долг				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020*</b> *види таргет за П4М1А1 - Развој на нов интегриран информатички систем за управување со финансии (ИИСУФ)		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА А кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗБОР
Подобрување на софтверската поддршка за процесот на управување со долг	К1 2020	2024	МФ		0* *средствата се вклучени во буџетот за активност П4М1А1 - Развој на нов ИИСУФ	
<b>ВКУПНО:</b>						0

<sup>1</sup> Оваа активност ќе биде реализирана во рамките на активност П4М1А1 - Развој на нов интегриран информатички систем за управување со финансии (ИИСУФ)

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 4: извршување на Буџетот						
<b>МЕРКА</b> П4М3: зајакнување на управувањето со долг						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 7 (П4М3А7): зајакнување на управувањето со странска помош <sup>2</sup>						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Подобрена функционалност на ФАМА (Апликација за управувањето со странска помош)						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> Овозможена испорака на бараните податоци од ФАМА кон е-долг				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> Надградена апликација ФАМА		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА А кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Зајакнување на управувањето со странска помош	К1 2020	К4 2020	МФ			
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Подготовка, спроведување и реализација на јавна набавка за одржување на ФАМА, во чии рамки ќе се имплементира подобрувањето на функционалноста.	К1 2020	К2 2020			<b>80.000 МКД = 1.300 Евра</b> *средствата се обезбедени во рамките на редовното годишно одржување на ФАМА	<u>Буџет на државата</u>
<b>ВКУПНО:</b>					80.000 МКД	
					1.300 евра	

<sup>2</sup> Во рамките на идниот ИИСУФ, се планира развој на модул за управување со јавни инвестиции, чиј интегриран дел треба да биде и ФАМА. Оваа активност ќе биде реализирана во рамките на активноста П4М1А1 - Развој на нов ИИСУФ.



Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 4: извршување на Буџетот						
<b>МЕРКА</b> П4М3:зајакнување на управувањето со долг						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 8 (П4М3А8): Зајакнување на процесот на изготвување проекции на паричните текови и зголемување на хоризонтот на проекциите						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Зајакнат/подобрен процес на планирање на ликвидноста и проектирање на паричните текови						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> Процедура за активно управување со ликвидноста				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> Подготвена процедура за активно управување со ликвидноста		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Зајакнување на процесот на изготвување проекции на паричните текови и зголемување на хоризонтот на проекциите	К2 2020	К4 2020	МФ	УЈП, ЦУ, НБРСМ, ФЗО, Фонд за ПИОМ, АВРСМ	517.500 МКД = 8.415 евра	Буџет на државата
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Развој на работен процес за активно управување со ликвидноста	К2 2020	К4 2020	МФ			
<b>ВКУПНО:</b>					517.500 МКД	
					8.415 евра	

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 4: извршување на Буџетот						
<b>МЕРКА</b> П4М4: зајакнување на системот за јавни набавки						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 1 (П4М4А1): преиспитување (ревидирање) на мандатот и одговорностите на институциите вклучени во системот за јавни набавки						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Нов Закон за јавни набавки и нови вработени кои работат на јавните набавки во БЈН и ДКЖЈН						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Изменети надлежности на релевантните институции за јавни набавки во согласност со анализата според Извештајот на ППРУ (SIGMA) б) Број на нововработен персонал				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> а) 13 нови вработувања во БЈН б) 1 ново вработување во ДКЖЈН		
<b>АКТИВНОСТ</b>	<b>ВРЕМЕНСКА РАМКА</b>		<b>ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА</b>	<b>ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ</b>	<b>ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ</b>	
	<b>ЗАПОЧНУ ВА кк/гг</b>	<b>ЗАВРШУ ВА кк/гг</b>			<b>ИЗНОС НА СРЕДСТВА</b>	<b>ИЗВОР</b>
Преиспитување (ревидирање) на мандатот и одговорностите на институциите вклучени во системот за јавни набавки						
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Зајакнување на капацитетите во Бирото за јавни набавки	К4 2018	К4 2020	МФ	БЈН	6.338.424 МКД 103,064 ЕУР	Буџет на државата
Зајакнување на капацитетите во Државната комисија за жалби по јавни набавки	К4 2018	К3 2020	МФ	ДКЖЈН	445.824 МКД =7.250 евра	Буџет на државата
					<b>ВКУПНО:</b>	<b>6.784.248 МКД</b>
						<b>110.314 евра</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 4: извршување на Буџетот							
<b>МЕРКА</b> П4М4: зајакнување на системот за јавни набавки							
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 3 (П4М4А3): институционално зајакнување на системот за јавни набавки, вклучувајќи ја и правната заштита							
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Јасни насоки лесни за користење и инструкции, стандардни документи и други алатки достапни на ДО и лицата за јавни набавки							
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Јасни насоки лесни за користење и инструкции, стандардни документи и други алатки достапни на до и лицата за јавни набавки; Извештај на ППРУ (SIGMA) б) Број на обучени лица за јавни набавки годишно в) Процент на одлуки на Државната комисија за жалби по јавни набавки обжалени пред Управниот суд и процент на поништени одлуки на ДКЖЈН				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> а) Реализирани одредници од компонента III од ИПА 2018 Твининг проектот - Зајакнување на буџетското планирање, извршување и функциите на внатрешна контрола в) 10% -одлуки на Државната комисија за жалби по јавни набавки оптужени пред Управниот суд. 30% - поништени одлуки на ДКЖЈН од страна на Управниот суд, од опужените постапки.			
<b>АКТИВНОСТ</b>		<b>ВРЕМЕНСКА РАМКА</b>		<b>ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА</b>	<b>ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ</b>	<b>ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ</b>	
		<b>ЗАПОЧН УВА</b> кк/гг	<b>ЗАВРШУ ВА</b> кк/гг			<b>ИЗНОС НА СРЕДСТВА</b>	<b>ИЗВОР</b>
<b>Институционално зајакнување на системот за јавни набавки, вклучувајќи ја и правната заштита</b>		<b>К2 2018</b>	<b>К4 2021</b>				
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>							
Анализа на мандатот и одговорностите на институциите вклучени во системот за јавни набавки		К4 2020	К1 2021	БЈН	МФ	0* *средствата се вклучени во буџетот на активноста П6М1А1	Твининг проект од ИПА 2018 - Зајакнување на буџетското планирање, извршување и функциите на внатрешна контрола
Анализа на системот за едукација на Биро за јавни набавки		К4 2020	К1 2021	БЈН	МФ	0* *средствата се вклучени во буџетот на активноста П6М1А1	Твининг проект од ИПА 2018 - Зајакнување на буџетското планирање, извршување и функциите на внатрешна контрола

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

Анализа на состојбата, потребите и можностите за користење на централизираны набавки	К1 2021	К2 2021	БЈН	МФ	0* *средствата се вклучени во буџетот на активноста П6М1А1	Твининг проект од ИПА 2018 Зајакнување на буџетското планирање, извршување и функциите на внатрешна контрола
<b>ВКУПНО:</b>						<b>0</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 4: извршување на Буџетот							
<b>МЕРКА</b> П4М4: зајакнување на системот за јавни набавки							
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 4 (П4М4А4) : воведување систем за е-жалби							
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Нов Закон за јавни набавки							
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Процент на жалби поднесени електронски преку Системот за е-жалби (+ нагорен тренд) б) Воведување нови модули на ЕСЈН в) Нов Закон за јавни набавки и подзаконски акти				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> а) Изработена тендерска документација б) Започнат развој на софтвер за воведување на систем на е-жалби во ДКЖН			
<b>АКТИВНОСТ</b>		<b>ВРЕМЕНСКА РАМКА</b>		<b>ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА</b>	<b>ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ</b>	<b>ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ</b>	
		<b>ЗАПОЧНУВА</b> кк/гг	<b>ЗАВРШУВА</b> кк/гг			<b>ИЗНОС НА СРЕДСТВА</b>	<b>ИЗВОР</b>
Воведување систем за е-жалби		К2 2017	К2 2021				
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>							
Подготовка на тендерска документација, започнат развој на софтвер за воведување на е-жалби во Државната комисија за жалби по јавни набавки и имплементација на софтверот		К1 2019	К2 2021	ДКЖН	БЈН	0* *средствата се вклучени во буџетот на активноста П4М4А8	ЕУ- ИПА 2018 договор за услуги
<b>ВКУПНО:</b>						<b>0</b>	

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 4: извршување на Буџетот						
<b>МЕРКА</b> П4М4: зајакнување на системот за јавни набавки						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 8 (П4М4А8) е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Нов Закон за јавни набавки Нови алатки за јавни набавки:е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> Број на препораки за спроведување на новите алатки за јавни набавки:е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> а) Подготвена тендерска документација б) Започнат развој на софтвер за е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози		
<b>АКТИВНОСТ</b>	<b>ВРЕМЕНСКА РАМКА</b>		<b>ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА</b>	<b>ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ</b>	<b>ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ</b>	
	<b>ЗАПОЧНУВА</b> кк/гг	<b>ЗАВРШУВА</b> кк/гг			<b>ИЗНОС НА СРЕДСТВА</b>	<b>ИЗВОР</b>
Е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози	К1 2018	К2 2021				
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Изработка на софтвер за е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози	К1 2019	К2 2021	БЈН		300.000 евра =18.450.000 МКД	ЕУ - ИПА 2018 договор за услуги
					<b>ВКУПНО:</b>	<b>18.450.000 МКД</b>
						<b>300.000 евра</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 4: извршување на Буџетот						
<b>МЕРКА</b> П4М5: ефективен систем за ЈПП и концесии						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 1 (П4М5А1): воспоставување/надградување/унифицирање и објавување регистар за ЈПП						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Изменет Закон за концесии и јавно-приватно партнерство						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> Сеопфатни, навремени и веродостојни податоци за склучени договори за воспоставување јавно-приватно партнерство				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> Усвоени измени на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Воспоставување/надградување/унифицирање и објавување регистар за ЈПП	К2 2020	К4 2021	Министерство за економија (МЕ)			
<b>ПОДАКТИВНОСТ</b>						
Нацрт верзија на измена на Законот за концесии и јавно приватно партнерство во насока на усогласување со законодавството на ЕУ и воспоставување единствен систем за доделување договори за воспоставување јавно-приватно партнерство, односно Единствен електронски систем за јавно приватно партнерство преку кој ќе се објавуваат огласите за доделување на овој вид договори, ќе се спроведува целата постапка и ќе содржи регистар на склучени договори (сублимиран систем за доделување договори за воспоставување јавно-приватно партнерство од почеток до крај)	К2 2020	К3 2020	МЕ	Меѓуресорска Работна група составена од претставници на МЕ, МФ, МТВ, МК, МЖСПП, МЗШВ, МОН, МЗ, СЕП, Кабинет на вицепремиерот за економски прашања	3.600 евра = 221.000 МКД  740.000 УСД = 41.440.000 МКД	Буџет на државата  Техничка помош од Светска банка
Изготвување на Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство	К3 2020	К4 2020	МЕ	Меѓуресорска Работна група	4.800 евра = 295.000 МКД	Буџет на државата  Техничка помош од Светска банка
Подготовка на подзаконските акти	К4 2020	К2 2021	МЕ	Меѓуресорска Работна група	странска помош* *износот на потребни донаторски средства не може да се процени во моментот	Техничка помош од странски донатори

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

Подготовка на нацрт-спецификација за надградување/воспоставување единствен електронски систем за јавно-приватно партнерство	K4 2020	K3 2021	МЕ	БЈН	1.800 евра = 111.000 МКД  странска помош* *износот на потребни донаторски средства не може да се процени во моментов	Буџет на државата  Техничка и финансиска помош од странски донатори
Спроведување на целокупната постапка за усвојување на на Закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство од страна на Собранието	K4 2020	K1 2021	МЕ	Меѓуресорска Работна група	7.200 евра = 443.000 МКД	Буџет на државата
<b>ВКУПНО:</b>						<b>42.510.000 МКД</b>
						<b>691.000 евра</b>



Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 4: извршување на Буџетот						
<b>МЕРКА</b> П4М5: ефективен систем за ЈПП и концесии						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 3 (П4М5А3): усогласување на законодавството со соодветното законодавство на ЕУ						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Изменет Закон за концесии и јавно-приватно партнерство						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> Степен на усогласеност со законодавството на ЕУ				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> Усвоени измени на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство Спроведени обуки за ЈПП (број на обуки и број на обучени лица)		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Усогласување на законодавството со соодветното законодавство на ЕУ	К1 2020	К1 2021	МЕ и МФ			
<b>ПОДАКТИВНОСТ</b>						
Изготвување на Нацрт закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство со цел транспонирање на Директивата 2014/23/ЕУ за доделување на договори за концесија	К2 2020	К3 2020	МЕ и МФ	Меѓуресорска Работна група составена од претставници на МЕ, МФ, МТВ, МК, МЖСПП, МЗШВ, МОН, МЗ, СЕП, Кабинет на вицепремиерот за економски прашања	0* *средствата се обезбедени во рамките на буџетот на активност П4М5А1	Буџет на државата  Техничка помош од Светска банка
Изготвување на Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство	К3 2020	К4 2020	МЕ и МФ	Меѓуресорска Работна група	0* *средствата се обезбедени во рамките на буџетот на активност П4М5А1	Буџет на државата  Техничка помош од Светска банка

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

Спроведување на целокупната постапка за усвојување на на Закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство од страна на Собранието	K4 2020	K1 2021	МЕ и МФ	Меѓуресорска Работна група	0* *средствата се обезбедени во рамките на буџетот на активноста П4М5А1	Буџет на државата
Обуки за ЈПП на централно и локално ниво	K1 2020	K1 2021	МЕ	Јавна администрација на централно и локално ниво	0* *средствата се обезбедени во рамките на буџетот на активноста П4М5А1	Светска банка
<b>ВКУПНО:</b>						<b>0</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 4: извршување на Буџетот						
<b>МЕРКА</b> П4М6: изготвување сметки на општа влада во согласност со ECC 2010 (ESA 2010) и нивна достапност за креаторите на политики						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 1 : (П4М6А1) зајакнување на човечките капацитети кои ќе го носат товарот на спроведување на планираните активности						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> • сметки на општа влада на квартална основа						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) број на лица вработени во релевантната област				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> Види таргет за П1М3А4		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Зајакнување на човечките капацитети кои ќе го носат товарот на спроведување на планираните активности	К1 2020	К4 2021	Државен завод за статистика		0* *средствата се обезбедени во буџетот на активноста П1М3А4	Буџет на ДЗС (Согласно планот за вработувања)
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Отпочнување на постапка за нови вработувања	К1 2020	К4 2021	ДЗС			
<b>ВКУПНО:</b>						<b>0</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 4: извршување на Буџетот							
<b>МЕРКА</b> П4М6: изготвување сметки на општа влада во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010) и нивна достапност за креаторите на политики							
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 2 : (П4М6А2) процена на достапноста и квалитетот на податоците потребни за подготвување владина финансиска статистика на квартална основа							
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> • сметки на општа влада на квартална основа							
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) % на достапни податоци за подготовка на владина финансиска статистика на квартална основа				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> а) 60%			
<b>АКТИВНОСТ</b>		<b>ВРЕМЕНСКА РАМКА</b>		<b>ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА</b>	<b>ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ</b>	<b>ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ</b>	
		<b>ЗАПОЧНУВА</b> кк/гг	<b>ЗАВРШУВА</b> кк/гг			<b>ИЗНОС НА СРЕДСТВА</b>	<b>ИЗВОР</b>
Процена на достапноста и квалитетот на податоците потребни за подготвување владина финансиска статистика на квартална основа		К1 2019	К4 2021	Државен завод за статистика		0 *средствата се обезбедени во рамките на буџетот на активност П1М3А1	ИПА 2017 Национална програма – договор за услуги
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>							
Анализа на достапните извори на податоци за подготвување владина финансиска статистика на квартална основа – Фискални податоци за приходи и расходи од Министерство за финансии за централна и локална влада и фондови за социјално осигурување – Проценки врз основа на годишните податоци од Централниот регистар за рекласифицираните институционални единици – Проценки за методолошки и концептуални прилагодувања во согласност со методологијата на Европскиот систем на сметки 2010		К1 2020	К4 2021	Државен завод за статистика			
Подготовка на Меморандум за соработка за владината финансиска статистика		К1 2020	К4 2021	Државен завод за статистика	Министерство за финансии и Народна банка на Република Северна Македонија		
<b>ВКУПНО:</b>						<b>0</b>	

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 4: извршување на Буџетот						
<b>МЕРКА</b> П4М6: изготвување сметки на општа влада во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010) и нивна достапност за креаторите на политики						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 3 : (П4М6А3) развивање капацитет за спроведување методологија за пресметка на сметките на општа влада						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> • сметки на општа влада на квартална основа						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Број на обучен персонал				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> а) 3 лица обучени		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Развивање капацитет за спроведување методологија за пресметка на сметките на општа влада	К1 2019	К4 2021	Државен завод за статистика		0 *средствата се обезбедени во рамките на буџетот на активност П1М3А1	ИПА 2017 Национална програма – договор за услуги
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Тековно обучување на вработените преку обуки и мисии кои се спроведуваат во ДЗС	К1 2020	К4 2021	Државен завод за статистика			
<b>ВКУПНО:</b>						<b>0</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 4: извршување на Буџетот							
<b>МЕРКА</b> П4М6: изготвување сметки на општа влада во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010) и нивна достапност за креаторите на политики							
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 4: (П4М6А4) сеопфатно, навремено и веродостојно известување за сметките на општа влада на квартална основа							
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> • сметки на општа влада на квартална основа							
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) % на изработени сметки на општа влада на квартална основа				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> а) 60%			
<b>АКТИВНОСТ</b>		<b>ВРЕМЕНСКА РАМКА</b>		<b>ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА</b>	<b>ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ</b>	<b>ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ</b>	
		<b>ЗАПОЧН УВА</b> кк/гг	<b>ЗАВРШ УВА</b> кк/гг			<b>ИЗНОС НА СРЕДСТВА</b>	<b>ИЗВОР</b>
Сеопфатно, навремено и веродостојно известување за сметките на општа влада на квартална основа		К1 2020	К4 2021	Државен завод за статистика		0 *средствата се обезбедени во рамките на буџетот на активност П1М3А1	ИПА 2017 Национална програма
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>							
Подготовка на табела 801 (согласно ЕСС 2010 Трансмисионата програма) и табела 25		К1 2020	К4 2021				
Постигнување на конзистентност со табела 2, табела 9 и НТЛ (Националната листа на даноци), табела 25 и ЕДП нотификационите табели		К1 2020	К4 2021				
<b>ВКУПНО:</b>						<b>0</b>	

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 4: извршување на Буџетот							
<b>МЕРКА</b> П4М6: изготвување сметки на општа влада во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010) и нивна достапност за креаторите на политики							
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 5: (П4М6А5) пресметка на сметките на општа влада на квартална основа							
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> • сметки на општа влада на квартална основа							
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) % на изработени сметки на општа влада на квартална основа				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> а) 60%			
<b>АКТИВНОСТ</b>		<b>ВРЕМЕНСКА РАМКА</b>		<b>ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА</b>	<b>ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ</b>	<b>ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ</b>	
		<b>ЗАПОЧН УВА</b> кк/гг	<b>ЗАВРШУВ</b> А кк/гг			<b>ИЗНОС НА СРЕДСТВА</b>	<b>ИЗВОР</b>
Пресметка на сметките на општа влада на квартална основа		К1 2020	К4 2021	Државен завод за статистика	Министерство за финансии	0 *средствата се обезбедени во рамките на буџетот на активността П1М3А1	ИПА 2017 Национална програма – договор за услуги
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>							
Обработка на фискалните податоци за сектор држава на квартална основа		К1 2020	К4 2021				
Подготовка на коресподентна табела помеѓу националната и ЕСС 2010 методологијата (“bridge” табела)		К1 2020	К4 2021				
Подготовка на кварталната нефинансиска сметка за сектор држава на експериментална основа		К1 2020	К4 2021				
Анализа на квалитетот на добиените податоци		К1 2020	К4 2021				
<b>ВКУПНО:</b>						<b>0</b>	

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 4: извршување на Буџетот						
<b>МЕРКА</b> П4М6: изготвување сметки на општа влада во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010) и нивна достапност за креаторите на политики						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 6(П4М6А6): сметките на општа влада на квартална основа да им бидат достапни на корисниците						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> • сметки на општа влада на квартална основа						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Подготвеност на табелите за трансмисија				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> а) /		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРН А ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Сметките на општа влада на квартална основа да им бидат достапни на корисниците	К1 2020	К4 2021	Државен завод за статистика		0 *средствата се обезбедени во рамките на буџетот на активност П1М3А1	ИПА 2017 Национална програма - договор за услуги
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Проценка на можност по валидирање на податоците истите да бидат објавени на интернет страната на ДЗС	К1 2020	К4 2021	ДЗС			
<b>ВКУПНО:</b>						<b>0</b>



Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 4: извршување на Буџетот						
<b>МЕРКА</b> П4М7: зајакнување на услугите во областа на статистиката						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 3: (П4М7А3) зајакнат капацитет за користење стандардни ИТ алатки за обработка на податоците од истражување						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> • нов софтвер • нов хардвер						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Број на нови ИТ алатки кои се усвоени и спроведени за обработка на податоци				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> а) 12 нови алатки		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Зајакнат капацитет за користење стандардни ИТ алатки за обработка на податоците од истражување	К1 2019	К4 2021	Државен завод за статистика		0 *средствата се обезбедени во рамките на буџетот на активност П1М3А1	ИПА 2017 Национална програма – договор за услуги
<b>ВКУПНО:</b>						<b>0</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 4: извршување на Буџетот						
<b>МЕРКА</b> П4М7: зајакнување на услугите во областа на статистиката						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 4: (П4М7А4) техничка помош за дефинирање на деловните услови за различни делови од реструктурираниот ИТ систем за креирање статистички податоци						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> • нов софтвер • нов хардвер						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Деловни услови за различни делови од реструктурираниот ИТ систем за креирање статистички податоци, дефинирани за тендерска постапка				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> а) Документ со опис подготвен за тендерска постапка		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Техничка помош за дефинирање на деловните услови за различни делови од реструктурираниот ИТ систем за креирање статистички податоци	К1 2019	К4 2020	Државен завод за статистика		0 *средствата се обезбедени во рамките на буџетот на активност П1М3А1	ИПА 2017 Национална програма – договор за услуги
<b>ВКУПНО:</b>						<b>0</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 4: извршување на Буџетот						
<b>МЕРКА</b> П4М7: зајакнување на услугите во областа на статистиката						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 5: (П4М7А5) ангажирање надворешни соработници за развивање, одржување и поддршка на софтвер за ИТ системот						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> • нов софтвер • нов хардвер						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) % на развиени и тестирани модули за системот				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> Дизајн на ИТ системот		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈ А	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВ А кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Ангажирање надворешни соработници за развивање, одржување и поддршка на софтвер за ИТ системот	К3 2019	К4 2021	Државен завод за статистика		0* *средствата се обезбедени во рамките на буџетот на активност П1М3А1	ИПА 2017 Национална програма –договор за услуги
<b>ВКУПНО:</b>						<b>0</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 4: извршување на Буџетот						
<b>МЕРКА</b> П4М7: зајакнување на услугите во областа на статистиката						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 7: (П4М7А7) надградба на ИТ инфраструктурата (хардвер и софтвер) и ставање во употреба, одржување и поддршка на новиот ИТ систем						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> • нов софтвер • нов хардвер						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> Ставање во употреба на новиот ИТ систем				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> Инсталирана опрема во ДЗС до средина на март 2020		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Надградба на ИТ инфраструктурата (хардвер и софтвер) и ставање во употреба, одржување и поддршка на новиот ИТ систем  <i>*(во рамки на договорот за услуги од ИПА 2017 ќе се подготви техничка спецификација за набавката)</i>	К4 2019	К3 2020	Државен завод за статистика		159.000 Евра = 9.779.000 МКД	ИПА 2017 Национална програма – договор за набавка
					<b>ВКУПНО:</b>	<b>9.779.000 МКД</b>
						<b>159.000 евра</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 5: транспарентно владино известување	
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b>
Повисоко рангирање според Индексот на отворен буџет	≥40 од 100
Објавен Граѓански буџет	Објавен Граѓански буџет

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 5: транспарентно владино известување						
<b>МЕРКА</b> П5М1: зголемена транспарентност преку владино известување						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 1 (П5М1А1): Објавување на дополнителни податоци на веб страната на Министерство за финансии						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Извештаи, дополнителни податоци на веб страната на Министерство за финансии Подобрен веб пристап до податоци со кои располага Министерството за финансии						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> Објавени нови фискални информации Нова организациона структура на податоци што се публикуваат и подобрен кориснички интерфејс			<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> Објавени нови податоци Креирана и поставена нова веб страна на Министерство за финансии			
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУ ВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Објавување на дополнителни податоци на веб страната на Министерство за финансии	<b>К1 2018</b>	<b>К4 2021</b>				
<b>ПОДАКТИВНОСТ</b>						
Изработка и објава на дополнителни податоци	2017	Континуирано во текот на Програмата	МФ	Буџетски корисници	60.000 МКД 1.000 EUR	Буџет на државата
Креирање и пуштање во употреба на нова веб страна на МФ	К1 2020	К3 2020	МФ		179.000 МКД 2.900 EUR	Буџет на државата
					<b>ВКУПНО:</b>	<b>239.000 МКД</b>
						<b>3.900 евра</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 5: транспарентно владино известување						
<b>МЕРКА</b> П5М1: зголемена транспарентност преку владино известување						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 2 (П5М1А2): Креирање на портали за зголемена фискална транспарентност						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Граѓански буџет Зголемена достапност на податоци од Трезорот на МФ Зголемена транспарентност на ЕЛС и јавниот долг						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> Објавување Граѓански буџет Објавување на податоци од трезорот на МФ (отворени финансии) Достапни податоци за ЕЛС Достапни податоци за јавен долг			<b>ТАРГЕТ ФГ2020</b> Објавен Граѓански буџет Објавени податоци од трезорот на МФ Објавени податоци (аналитика и трансакции) за ЕЛС во отворени финансии Објавени податоци за јавен долг во отворени финансии			
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧН УВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Креирање на портали за зголемена фискална транспарентност	K1 2020	K2 2020	МФ		717.600 МКД = 11.600 евра	Буџет на државата
<b>ПОДАКТИВНОСТ</b>						
Објавување на Граѓански буџет	2017	континуирано	МФ		495.600 МКД = 8.000 евра	Буџет на државата
Веб алатка за реализација на капиталните расходи по буџетски корисник	K4 2019	континуирано	МФ		/	/
Зголемување на опфатот на податоци за ЕЛС на порталот Отворени финансии	K1 2020	K2 2020	МФ		222.000 МКД = 3.600 евра	Буџет на државата
Зголемување на опфатот на податоци за јавниот долг на порталот Отворени финансии	K1 2020	K2 2020	МФ			
					<b>717.600 МКД</b>	
					<b>11.600 евра</b>	

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 6: внатрешна контрола	
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b>
% на спроведени препораки од внатрешната ревизија	72%
% на покриеност со внатрешна ревизија заснована на процена на ризик на централната и на локалната власт	73%
Број на буџетски корисници што го применуваат децентрализираниот систем за управување со јавни средства	27%
Позитивно мислење на внатрешната ревизија за информациите за успешност, доставено од институции на централната и на локалната власт за нивните програми (% на покриеност)	10%
% на ревидирани програми на годишно ниво	5%



Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 6: внатрешна контрола							
<b>МЕРКА</b> П6М1: зајакнати законски прописи за ЈВФК (ФУК и ВР) и методолошка рамка							
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 1(П6М1А1): подготовка на нова легислатива за ЈВФК							
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> а) Нов Закон за ЈВФК б) Нови правилници за финансиско управување и контрола (ФУК) в) Нови правилници за внатрешна ревизија (ВР) г) Нов Прирачник за ФУК д) Нов Прирачник за ВР							
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Нов Закон за ЈВФК б) Нови правилници за ФУК в) Нови правилници за ВР г) Нов Прирачник за ФУК д) Нов Прирачник за ВР				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> а) Подготвен и усвоен Закон за ЈВФК б) Подготвени правилници за ФУК в) Подготвени правилници за ВР			
<b>АКТИВНОСТ</b>		<b>ВРЕМЕНСКА РАМКА</b>		<b>ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА</b>	<b>ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ</b>	<b>ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ</b>	
		<b>ЗАПОЧНУВ А кк/гг</b>	<b>ЗАВРШУВА кк/гг</b>			<b>БУЏЕТ</b>	<b>ИЗВОР</b>
Подготовка на нова легислатива за ЈВФК		К1 2018	К4 2021			1.250.000 евра МКД 76.875.000	Твининг проект од ИПА 2018 - Зајакнување на буџетското планирање, извршување и функциите на внатрешна контрола
<b>ПОДАКТИВНОСТ</b>							
Јавна дискусија за Нацрт- закон за ЈВФК		К3 2020	К3 2020	МФ-Централна единица за хармонизација (ЦЕХ)	Други засегнати страни		

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

Подготовка на конечен Нацрт-закон за ЈВФК и доставување до Владата за негово усвојување	K4 2020	K4 2020	МФ - ЦЕХ	Секретаријат за законодавство, Влада на РСМ		Твининг проект од ИПА 2018 - Зајакнување на буџетското планирање, извршување и функциите на внатрешна контрола
Усвојување на Законот за ЈВФК од Собранието на РСМ	K1 2021	K1 2021	МФ - ЦЕХ	Влада, Парламент		
Подготовка и усвојување правилници за ФУК	K2 2021	K2 2021	МФ - ЦЕХ	Секретаријат за законодавство		Твининг проект од ИПА 2018 - Зајакнување на буџетското планирање, извршување и функциите на внатрешна контрола
Подготовка и усвојување правилници за ВР	K2 2021	K2 2021	МФ - ЦЕХ	Секретаријат за законодавство		Твининг проект од ИПА 2018 - Зајакнување на буџетското планирање, извршување и функциите на внатрешна контрола
						<b>76.875.000 МКД</b>
						<b>1.250.000 евра</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 6: внатрешна контрола						
<b>МЕРКА</b> П6М1: зајакнати законски прописи за ЈВФК (ФУК и ВР) и методолошка рамка						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 2 (П6М1А2): промовирање на концептот на системот за јавна внатрешна контрола на раководителите на субјекти на централно и на локално ниво						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Подигнување на свеста на раководителите на субјектите на централно и локално ниво за потребата од подобрување на системот за ЈВФК						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) број на промовирани институции				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> 2		
<b>АКТИВНОСТ</b>	<b>ВРЕМЕНСКА РАМКА</b>		<b>ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈ</b> А	<b>ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ</b>	<b>ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ</b>	
	<b>ЗАПОЧНУВ</b> А кк/гг	<b>ЗАВРШУВА</b> кк/гг			<b>БУЏЕТ</b>	<b>ИЗБОР</b>
Промовирање на концептот на системот за јавна внатрешна контрола на раководителите на субјекти на централно и на локално ниво	К1 2019	К4 2021				
<b>ПОДАКТИВНОСТ</b>						
Избор и промовирање „државни институции“ во спроведувањето на системот за внатрешна финансиска контрола;	К2 2020	К4 2020	МФ	Избрани институции	0* *средствата се обезбедени во буџетот на активноста П6М1А1	Твининг проект од ИПА 2018 - Зајакнување на буџетското планирање, извршување и функциите на внатрешна контрола
Создавање мрежа на институции за размена на искуства.	К2 2020	К4 2020	МФ	Институции од јавен сектор	0* *средствата се обезбедени во буџетот на активноста П6М1А1	Твининг проект од ИПА 2018 - Зајакнување на буџетското планирање, извршување и функциите на внатрешна контрола
					<b>ВКУПНО:</b>	<b>0</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 6: внатрешна контрола							
<b>МЕРКА</b> П6М2: зајакнати административни капацитети за ФУК и ВР на централно и на локално ниво							
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 1 (П6М2А1): воспоставување систем за континуирана обука и обука на работно место							
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Воспоставена Школа за јавни финансии Усвоени правилници за континуирани обуки за ФУК и за ВР Усвоен Правилник за обука и испит за сертификација на внатрешни ревизори Обуки							
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Воспоставена Школа за јавни финансии б) Усвојување правилници за континуирана обука за ФУК и за ВР в) Усвојување Правилник за обука и испит за сертификација на внатрешни ревизори г) Организирани обуки и испити				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> а) / б) Подготвени правилници за континуирана обука за ФУК и ВР в) Подготвен Правилник за обука и испит за сертификација на внатрешни ревизори г) /			
<b>АКТИВНОСТ</b>		<b>ВРЕМЕНСКА РАМКА</b>		<b>ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА</b>	<b>ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ</b>	<b>ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ</b>	
		<b>ЗАПОЧН УВА</b> кк/гг	<b>ЗАВРШУВ А</b> кк/гг			<b>ИЗНОС НА СРЕДСТВА</b>	<b>ИЗВОР</b>
Воспоставување систем за континуирана обука и обука на работно место		К2 2019	К4 2021	МФ			
<b>ПОДАКТИВНОСТ</b>							
Вршење на проценка со препораки за начинот на организација на Школата за јавни финансии		К2 2020	К4 2020	МФ		0* *средствата се обезбедени во буџетот на активноста П6М1А1	Твининг проект од ИПА 2018 - Зајакнување на буџетското планирање, извршување и функциите на внатрешна контрола
Подготовка и усвојување на правилници за континуирана обука за ФУК и ВР		К2 2021	К4 2021	МФ	Секретаријат за законодавство	0* *средствата се обезбедени во буџетот на активноста П6М1А1	Твининг проект од ИПА 2018 - Зајакнување на буџетското планирање, извршување и функциите на внатрешна контрола

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

Подготовка и усвојување на Правилник за обука и испит за сертификација на внатрешни ревизори	K2 2021	K4 2021	МФ	Секретаријат за законодавство	0* *средствата се обезбедени во буџетот на активноста П6М1А1	Твининг проект од ИПА 2018 - Зајакнување на буџетското планирање, извршување и функциите на внатрешна контрола
					ВКУПНО:	0

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 6: внатрешна контрола						
<b>МЕРКА</b> П6М2: зајакнати административни капацитети за ФУК и ВР на централно и на локално ниво						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 2 (П6М2А2): воспоставување систем за супервизија на одделенијата за ВР и за ФУК						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Воспоставен систем за супервизија на одделенијата за ВР и за ФУК						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Зајакнати човечки капацитети на ЦЕХ за супервизија б) Обучување на персоналот в) Спроведени супервизии на Одделенијата за ВР и за ФУК				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> а) Задачи за супервизија доделени на постојниот персонал на ЦЕХ б) Спроведено обучување на персоналот на ЦЕХ кој ќе извршува супервизорски задачи в) Спроведена супервизија во одделенијата за ФУК и ВР		
<b>АКТИВНОСТ</b>	<b>ВРЕМЕНСКА РАМКА</b>		<b>ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА</b>	<b>ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ</b>	<b>ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ</b>	
	<b>ЗАПОЧНУ ВА</b> кк/гг	<b>ЗАВРШУВ А</b> кк/гг			<b>ИЗНОС НА СРЕДСТВА</b>	<b>ИЗВОР</b>
Воспоставување систем за супервизија на одделенијата за ВР и за ФУК	К1 2018	К4 2021				
<b>ПОД-АКТИВНОСТ</b>						
Подготовка и усвојување на измени на Правилниците за организација и работа и за систематизација на работните места на МФ заради доделување на нови супервизорски задачи на постојниот персонал на ЦЕХ	К1 2020	К3 2020	МФ			
Обучување на персоналот	К3 2020	К4 2020	МФ		0* *средствата се обезбедени во буџетот на активноста П6М1А1	Твининг проект од ИПА 2018 - Зајакнување на буџетското планирање, извршување и функциите на внатрешна контрола
Обезбедување квалитет преку спроведување супервизија на одделенијата за ФУК и за ВР	К4 2020	К4 2021	МФ - ЦЕХ			
<b>ВКУПНО:</b>						<b>0</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b>	
<b>Приоритет 7: надворешна контрола и парламентарен надзор</b>	
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b>
% на препораки од надворешна ревизија кои водат кон преземање корективни мерки	76,6% <sup>3</sup>
% на покриеност со ревизија на вкупните јавни расходи	50%
Број на ревизии на успешност	7
Број на ревизорски извештаи за кои расправал Парламентот	

<sup>3</sup>Извор: Годишен извештај за извршените ревизии и за работата на ДЗР за 2019 година.

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 7: надворешна контрола и парламентарен надзор						
<b>МЕРКА</b> П7М1: зајакнување на процесот за стратешко планирање и надворешна ревизија во согласност со МСВРИ (ISSAI)						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 1 (П7М1А1): развивање и спроведување Стратешки план на ДЗР						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Извештај за процена на подобрувањето на подготвениот процес на ревизија Упатства за предлагање ревизии за годишната програма, изменети во врска со процесот на стратешко планирање ревизии Подготвен Повеќегодишен план за ревизија за периодот 2020 – 2022 година						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Извештај за процена на подобрувањето на процесот на ревизија согласно МСВРИ (ISSAI) б) Процесот на стратешко планирање ревизии во согласност со приоритетите на ДЗР и расположливите ресурси в) Вработени во ДЗР обучени за стратешко планирање ревизии				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> а) Упатство за стратешко и годишно планирање на ревизиите б) Стратешки план за ревизии за периодот 2021 – 2023 година		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Развивање и спроведување Стратешки план на ДЗР	К4 2017	К4 2020				
<b>ПОДАКТИВНОСТ</b>						
Изготвување на Упатство за стратешко и годишно планирање	К2 2019	К2 2020	ДЗР		6.000 евра = 369.000 МКД	Буџет на државата
Изготвување на Стратешки план за ревизија за периодот 2021 – 2023	К3 2020	К4 2020	ДЗР		6.000 евра = 369.000 МКД	Буџет на државата
					<b>ВКУПНО:</b>	<b>738.000 МКД</b>
						<b>12.000 евра</b>



Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 7: надворешна контрола и парламентарен надзор						
<b>МЕРКА</b> П7М1: зајакнување на процесот за стратешко планирање и надворешна ревизија во согласност со МСВРП (ISSAI)						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 2 (П7М1А2): процена на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР со цел одржување висок квалитет на ревизиите, во согласност со релевантната законска рамка						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Подготвен извештај со препораки за зајакнување на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> Извештај со препораки за зајакнување на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР со цел одржување висок квалитет на ревизиите				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> - Подготвено твининг фише за нов твининг проект - Подготвена Стратегија за управување со човечки ресурси, со акциски план за имплементација		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОР НА ИНСТИТУЦ ИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Процена на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР со цел одржување висок квалитет на ревизиите, во согласност со релевантната законска рамка	К4 2017	К4 2020				
<b>ПОДАКТИВНОСТ</b>						
Подготовка на твининг фише за нов твининг проект, со разработување на активности за подготовка на Стратегија за развој на ДЗР за период од пет години	К1 2020	К2 2020	ДЗР		3.000 евра =184.500 МКД	Буџет на државата
Подготовка на Стратегија за управување со човечки ресурси, со акциски план за имплементација	К1 2020	К2 2020	ДЗР		3.000 евра =184.500 МКД	Буџет на државата
					<b>ВКУПНО:</b>	<b>369.000 МКД</b>
						<b>6.000 евра</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 7: надворешна контрола и парламентарен надзор						
<b>МЕРКА</b> П7М1: зајакнување на процесот за стратешко планирање и надворешна ревизија во согласност со МСВРИ (ISSAI)						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 3 (П7М1А3): зајакнат административен капацитет за ревизија на успешност						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Објавени ревизорски извештаи за ревизии на успешност						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Обука на вработени во ДЗР за ревизија на успешност и ревизија на средства од ЕУ б) Вршење пилот ревизии на успешност во областа на средствата од ЕУ, ИКТ, кариерниот развој на дипломците, јавни набавки				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> Подготвено твининг фише за нов твининг проект		
<b>АКТИВНОСТ</b>	<b>ВРЕМЕНСКА РАМКА</b>		<b>ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА</b>	<b>ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ</b>	<b>ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ</b>	
	<b>ЗАПОЧНУВА</b> кк/гг	<b>ЗАВРШУВА</b> кк/гг			<b>ИЗНОС НА СРЕДСТВА</b>	<b>ИЗВОР</b>
Зајакнат административен капацитет за ревизија на успешност	К4 2017	К4 2020				
<b>ПОДАКТИВНОСТ</b>						
Подготовка на твининг фише за нов твининг проект, со разработување на активности кои се однесуваат на подобрување на процесот на ревизија на успешност, согласно препораките содржани во извештаите изготвени во рамки на спроведениот Твининг Проект „Понатамошно зајакнување на капацитетите и ефикасноста на Државниот завод за ревизија за вршење на надворешна ревизија“ МК 13 IPA FI 01 17 R	К1 2020	К2 2020	ДЗР	Не	3.000 евра =184.500 МКД	Буџет на државата
					<b>ВКУПНО:</b>	<b>184.500 МКД</b>
						<b>3.000 евра</b>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

<b>ПРИОРИТЕТ</b> Приоритет 7: надворешна контрола и парламентарен надзор						
<b>МЕРКА</b> П7М2: зајакнат надзор врз Буџетот од страна на Собранието						
<b>АКТИВНОСТ</b> Активност 2: (П7М2А2): спроведување процена на потребите за обука (ППО) и претставување План за обука за пратениците						
<b>РЕЗУЛТАТИ</b> Подготвен извештај за процена на потребите за обука на собраниската администрација и на пратениците Разработен План за обука на пратениците						
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> а) Извештај за процена на потребите за обука на собраниската администрација и на пратениците за процена на ревизорските извештаи б) Разработен План за обука на пратениците				<b>ТАРГЕТ ФГ 2020</b> Подготвено твининг фише за нов твининг проект		
<b>АКТИВНОСТ</b>	<b>ВРЕМЕНСКА РАМКА</b>		<b>ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА</b>	<b>ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ</b>	<b>ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ</b>	
	<b>ЗАПОЧНУВА кк/гг</b>	<b>ЗАВРШУВА кк/гг</b>			<b>ИЗНОС НА СРЕДСТВА</b>	<b>ИЗВОР</b>
Спроведување процена на потребите за обука (ППО) и претставување План за обука за пратениците	<b>К1 2019</b>	<b>К4 2020</b>				
<b>ПОДАКТИВНОСТ</b>						
Подготовка на твининг фише за нов твининг проект, со разработување на активности содржани во Извештајот за процена на потребите за обука (ППО) на пратениците, изготвен во рамки на спроведениот Твининг Проект „Понатамошно зајакнување на капацитетите и ефикасноста на Државниот завод за ревизија за вршење на надворешна ревизија“ МК 13 IPA FI 01 17 R	К1 2020	К2 2020	ДЗР	Собрание	3.000 евра=184.500 МКД	Буџет на државата
					<b>ВКУПНО:</b>	184.500 МКД
						3.000 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година

Табела 1 – Буџет за Акциски план 2020

	Износ на средства					
	Буџет на државата		Донаторски средства		Вкупно	
	МКД	ЕВРА	МКД	ЕВРА	МКД	ЕВРА
<b>1: подобрена фискална рамка</b>	2.469.360	40.156	38.038.000	618.500	40.507.360	658.656
<b>2: мобилизација на приходите</b>	119.000.000	1.928.688	407.130.000	6.620.000	526.130.000	8.548.688
<b>3: планирање и буџетирање</b>	10.572.500	171.892	8.610.000	140.000	19.182.500	311.892
<b>4: извршување на Буџетот</b>	10.141.748	164.905	70.407.000	1.145.000	80.548.748	1.309.905
<b>5: транспарентно владино известување</b>	956.600	15.500	/	/	956.600	15.500
<b>6: внатрешна контрола</b>	/	/	76.875.000	1.250.000	76.875.000	1.250.000
<b>7: надворешна контрола и парламентарен надзор</b>	1.476.000	24.000	/	/	1.476.000	24.000
<b>ВКУПНО</b>	<b>144.616.208</b>	<b>2.345.141</b>	<b>601.060.000</b>	<b>9.773.500</b>	<b>745.676.208</b>	<b>12.118.641</b>